

ЗАБЕЛЕШКИ ПО ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите на вршење на сметководствени работи, субјектите кои вршат сметководствени работи, условите за стекнување со статус на сметководител и овластен сметководител, организацијата и работењето и надзорот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија, како и други прашања кои се однесуваат на вршењето на сметководствени работи.

Член 2

Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

1 „Сметководствени работи“ се прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водење трговски/деловни книги и составување на годишна сметка и/или финансиски извештаи во согласност со закон.

2. „Обврзник за водење сметководство“ е физичко или правно лице кое има обврска да води трговски/деловни книги и да составува и презентира годишна сметка и/или финансиски извештаи во согласност со закон,

3. „Сметководител“ е физичко лице кое има уверение за сметководител од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и кое е регистрирано во Регистарот на сметководители согласно овој закон,

4. Неактивен сметководител е физичко лице кое има уверение за сметководител од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија, кое во период до пет години вкупно во текот на работниот век не врши сметководствени работи и кое е регистрирано во Регистарот на неактивни сметководители согласно овој закон, **кое не е член на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија.**

ПРЕДЛОЗИ:

1. СЕ ПРЕДЛАГА НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕФИНИЦИЈАТА ВО ЧЛ.2 СТАВ 4 ВО ОВОЈ КОНТЕКСТ, БИДЕЈЌИ НЕАКТИВНИТЕ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НЕ ТРЕБА ДА ИМААТ ВЛИЈАНИЕ НА РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО А СО ТОА И ВО ЦЕЛОКУПНАТА РАБОТА НА ИНСТИТУТОТ. КАКО ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ОБВРСКИТЕ ЗА ЧЛАНАРИНИ И КПУ, ТАКА ИСТИТЕ ПОРАДИ НЕАКТИВНОСТ ТРЕБА ДА БИДАТ ЛИШЕНИ ОД ПРАВОТО НА ГЛАС И СООДВЕТНИ КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ ЗА НЕУЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ.

2. СЕ ПРЕДЛАГА РОКОТ ОД 5 ГОДИНИ ДА СЕ НАМАЛИ НА 2 ГОДИНИ.

5. „Овластен сметководител“ е физичко лице кое има уверение за овластен сметководител од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и кое е регистрирано во Регистарот на овластени сметководители согласно овој закон,

6. Неактивен овластен сметководител“ е физичко лице кое има уверение за овластен сметководител од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија, кое во период до пет години вкупно во текот на работниот век не врши сметководствени работи и кое е регистрирано во Регистарот на неактивни овластени сметководители согласно овој закон, **кое не е член на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија.**

1. СЕ ПРЕДЛАГА НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕФИНИЦИЈАТА ВО ЧЛ.2 СТАВ 6 ВО ОВОЈ КОНТЕКСТ, БИДЕЈЌИ НЕАКТИВНИТЕ ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НЕ ТРЕБА ДА ИМААТ ВЛИЈАНИЕ НА РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО А СО ТОА И ВО ЦЕЛОКУПНАТА РАБОТА НА ИНСТИТУТОТ. КАКО ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ОБВРСКИТЕ ЗА ЧЛАНАРИНИ И КПУ, ТАКА ИСТИТЕ ПОРАДИ НЕАКТИВНОСТ ТРЕБА ДА БИДАТ ЛИШЕНИ ОД ПРАВОТО НА ГЛАС И СООДВЕТНИ КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ ЗА НЕУЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ.

7. „Стручен испит“ е испит кој се спроведува заради оценување на потребното стручно знаење за стекнување со статус сметководител, односно овластен сметководител;

8. „Трговец поединец – сметководител“ е физичко лице кое е регистрирано согласно Законот за трговските друштва за вршење сметководствени работи, има добиено уверение за сметководител и лиценца за работа од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на трговци поединци – сметководители согласно овој закон,

ПРЕДЛОГ:

Да се додаде зборот јавен интерес, после зборот сметководствени работи и треба да гласи:

„Трговец поединец – сметководител“ е физичко лице кое е регистрирано согласно Законот за трговските друштва за вршење сметководствени работи од јавен интерес, има добиено уверение за сметководител и лиценца за работа од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на трговци поединци – сметководители согласно овој закон.

9. „Трговец поединец – овластен сметководител“ е физичко лице кое е регистрирано согласно Законот за трговските друштва за вршење сметководствени работи, има добиено уверение за овластен сметководител и лиценца за работа од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на трговци поединци - овластени сметководители согласно овој закон.

Да се додаде зборот јавен интерес, после зборот сметководствени работи и треба да гласи:

„Трговец поединец – овластен сметководител“ е физичко лице кое е регистрирано согласно Законот за трговските друштва за вршење сметководствени работи од јавен интерес, има добиено уверение за овластен сметководител и лиценца за работа од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на трговци поединци - овластени сметководители согласно овој закон“.

10. „Друштво за вршење сметководствени работи“ е трговско друштво кое е регистрирано согласно Законот за трговските друштва за вршење сметководствени работи, има добиено лиценца за работа од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на друштва за вршење сметководствени работи согласно овој закон.

Да се додаде зборот јавен интерес, после зборот сметководствени работи и треба да гласи:

„Друштво за вршење сметководствени работи“ е трговско друштво кое е регистрирано согласно Законот за трговските друштва за вршење сметководствени работи од јавен интерес, има добиено лиценца за работа од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на друштва за вршење сметководствени работи согласно овој закон.

ПРЕДЛОГ ЗА ТОЧКА 8,9 И 10

ДА СЕ ДОДАДЕ, ДЕЈНОСТА КОЈА ШТО ЈА ОБАВУВА ДА БИДЕ ВО СОПСТВЕНА ПРОСТОРИЈА-ПРОСТОРИЈА ПОД ЗАКУП И НА ИСТАТА ДА ИМА ИСТАКНАТА ФИРМА И НАТПИС ДЕКА ВО ТАА ПРОСТОРИЈА СЕ ОБАВУВААТ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ.

11. "Лицекоеврши сметководствени работи, безправо запотпишувањена годишни сметкии / или финансиски извештаи" е лице вработено кај обврзникот за водење сметководство кое нема уверение за сметководител и за овластен сметководител и не е член на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ а е запишано во Регистарот на лица кои вршат сметководствени работи, безправо запотпишувањена годишни сметкии/или финансиски извештаи.

ПРЕДЛОЗИ:

11. "Лицекоеврши сметководствени работи, безправо запотпишувањена годишни сметкии/или финансиски извештаи" е лице вработено кај обврзникот за водење сметководство кое нема уверение за сметководител и за овластен сметководител и не е член на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ а е запишано во Регистарот на лица кои вршат сметководствени работи, безправо запотпишувањена годишни сметкии/или финансиски извештаи и сметководствени работи ги обавува под надзор на сметководител или овластен сметководител вработен кај обврзникот за водење сметководство, или обврзникот за водење сметководство со договор за вршење сметководствени услуги го доверил во водењето на своите трговски деловни книги на Трговец поединец- сметководител, Трговец поединец-овластен сметководител или Друштво за вршење сметководствени работи.

СМЕТАМЕ ДЕКА ВО ОВАА ДЕФИНИЦИЈА ВО ЧЛ.2 СТАВ 11 ИМА ПОТРЕБА ОД НАДОПОЛНУВАЊЕ ВО ОВОЈ КОНТЕКСТ, СО ЦЕЛ ПОСТИГНУВАЊЕ НА ЦЕЛТА НА ПРЕДЛАГАЧОТ СО ОВОЈ ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОСТА НА ВРШИТЕЛИТЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ. ОВИЕ ЛИЦА ДЕФИНИРАНИ ВО ОВОЈ СТАВ РЕАЛНО ПОСТОЈАТ, НО БЕЗ НАДЗОР НА СМЕТКОВОДИТЕЛ ИЛИ ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ НЕ БИ БИЛЕ КВАЛИФИКУВАНИ ПРОФЕСИОНАЛНО ДА ГИ РАБОТАТ СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ РАБОТИ, И ПОВТОРНО БИ СЕ ЈАВИЛО ПРОБЛЕМ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ И/ИЛИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ БИДЕЈЌИ НИКОЈ С/ОС НЕ БИ РИЗИКУВАЛ ДА ПОТПИШЕ НЕШТО ШТО НЕ ГО СРАБОТИЛ И/ИЛИ КОНТРОЛИРАЛ ТЕКОВНО.

12. „Регистар на сметководители“ е книга за евиденција во која се содржани податоците за сметководителите која се води во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,

13. „Регистар на овластени сметководители“ е книга за евиденција во која се содржани податоците за овластените сметководители која се води во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,

14. „Регистар на трговци поединци - сметководители“ е книга за евиденција во која се содржани податоците за трговците поединци - сметководители која се води во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,

15. „Регистар на трговци поединци - овластени сметководители“ е книга за евиденција во која се содржани податоците за трговците поединци - овластени сметководители која се води во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,

16. „Регистар на друштва за вршење сметководствени работи“ е книга за евиденција во која се содржани податоците за друштва за вршење сметководствени работи која се води во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,

17. „Регистар на неактивни сметководители“ е книга за евиденција во која се содржани податоците за неактивните сметководители која се води во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,

18. „Регистарот на неактивни овластени сметководители“ е книга за евиденција во која се содржани податоците за неактивните овластени сметководители која се води во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,

19. „Регистар на лица кои спроведуваат обуки организирани од Институтот “ е книга за евиденција во која се содржани податоците за физички и правни лица кои спроведуваат обуки што ги организира Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија која се води во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,

20. „Регистар на лица кои вршат сметководствени работи, без право за потпишување на годишни сметки и/или финансиски извештаи“ е книга за евиденција во која се содржани податоците за лицата вработени кај обврзник за водење сметководство, кои немаат уверение за сметководител или за овластен сметководител која се води во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,

21. „Дисциплинска повреда“ е непостапување или постапување спротивно на одредбите од овој закон, законите со кои се регулира водењето на сметководството, Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC и актите на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,

21. „Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија“ е правно лице со јавни овластувања основано согласно овој закон,

22. „Член на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија“ е сметководител односно овластен сметководител кое е регистрирано во Регистарот на сметководители односно во Регистарот на сметководители согласно овој закон,

23. „МСФИ“ се Меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Македонија“,

24. „МСФИ за МСС“ е Меѓународен стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти објавен во „Службен весник на Република Македонија“,

25. „IFAC“ е Меѓународна федерација на сметководители,

26. „Континуирано професионално усовршување“ е постојано стручно усовршување со цел надградување на теоретските и практичните знаења и вештини заради професионално и ефикасно вршење на сметководствените работи.

Член 3

(1) Сметководствените работи се вршат во согласност со овој закон и друг закон.

(2) Вршителот на сметководствени работи е должен да ги почитува Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC и актите на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија.

II. ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 4

(1) Сметководителите и овластените сметководители на територијата на Република Македонија се организираат во Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија (во понатамошниот текст: Институтот).

(2) Институтот е правно лице со јавни овластувања.

(3) Заради извршување на своите овластувања и работи Институтот може да организира подружници на територијата на Република Македонија.

(4) Институтот има статут. Со статутот на Институтот особено се уредува: организацијата, управувањето, работењето и финансирањето на Институтот и правата и обврските на сметководителите и овластените сметководители.

(5) Седиштето на Институтот е во Скопје.

(6) Работите во врска со работењето на Институтот ги врши стручна служба на Институтот. Со стручната служба раководи секретар избран преку јавен оглас.

(7) Сметководителите и/или овластените сметководители кои се вработени во Институтот неможат да вршат сметководствени работи во друго правно лице и/или трговец – поединец и да бидат основачи на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи додека се вработени во стручната служба и не можат да бидат избрани за членови на органите и комисиите на Институтот, освен во комисијата за контрола на квалитет.

Член 5

(1) Органи на Институтот се Собрание, Надзорен одбор, Управен одбор и Претседател на Институтот.

(2) Заради вршење на работите од својот делокруг Институтот формира дисциплинска комисија, испитна комисија и комисија за контрола на квалитет на работењето, а може да формира и други постојани и времени комисии утврдени со статутот на Институтот.

(3) Членовите на органите и комисиите се избираат од редот на членовите на Институтот, освен членовите на Управниот одбор номинирани од министерот за финансии.

(4) Во органите и комисиите на Институтот, освен во Собранието на Институтот, не може да биде избрано повеќе од едно лице вработено или основач на исттрговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи.

(5) Претседателот на Институтот и членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор не можат да бидат членови на комисиите.

(6) Изборот на Претседателот на Институтот и на членовите на Управниот одбор, на Надзорниот одбор и на комисиите, освен членовите на Управниот одбор и комисиите номинирани од министерот за финансии, се врши врз основа на претходно спроведен јавен оглас.

(7) Спроведувањето на јавниот оглас, обезбедувањето на позитивно мислење од министерот за финансии, утврдувањето на предлог листите на кандидати за Претседател на Институтот, членови на

Управниот одбор, Надзорниот одбор и комисиите на Институтот, го спроведува посебна комисија која ја формира Управниот одбор, најмалку три месеци пред одржување на седницата на Собранието на која ќе се избираат членовите на соодветниот орган и/или комисија.

(8) Управниот одбор најмалку три месеци пред одржување на седницата на Собранието на која ќе се избира претседател на Институтот и/или членови на Управниот одбор и/или членови на Надзорниот одбор, односно пред одржување на седница на Управниот одбор на која ќе се избираат членови на комисиите, формира посебна комисија која:

- 1) го спроведува јавниот оглас,
- 2) за пријавените кандидати за претседател на Институтот и/или членови на Управниот одбор и/или членови на Надзорниот одбор обезбедува позитивно мислење од министерот за финансии и
- 3) утврдува предлог листа на кандидати и ја доставува до Управниот одбор на Институтот.

(9) Претседателот на Институтот и членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор имаат право на паричен надоместок за својата работа во висина до најмногу 50% од износот на минималната плата утврдена со закон.

ПРЕДЛОЗИ:

(9) Претседателот на Институтот и членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор имаат право на паричен надоместок за својата работа во висина до најмногу 50% од износот на просечната плата утврдена со закон, останатите надоместоци ќе се регулираат со годишниот финансиски план на Институтот.

1.ИМАЈЌИ ЈА ПРЕДВИД ОДГОВОРНОСТА И ТЕЖИНАТА НА ЗАДАЧАТА КОЈА ПРЕТСТОИ ПРЕД НОВОИЗБРАНИТЕ ОРГАНИ НА ИНСТИТУТОТ, И ОБВРСКИТЕ ПОРАДИ КОИ НЕИЗБЕЖНО ЌЕ НАСТАНЕ ОПОРТУНИТЕТЕН ТРОШОК – ЌЕ СЕ ЗАНЕМАРАТ ЛИЧНИТЕ ОБВРСКИ НА ИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНОВИ, ПРЕДЛАГАМЕ ИЗМЕНА НА ЧЛ.5 СТАВ 9 КАДЕ ШТО ПРЕДВИДЕНИОТ НАДОМЕСТОК ИЗНЕСУВАШЕ НАЈМНОГУ ДО 50% ОД МИНИМАЛНАТА ПЛАТА. СО ОВА ЌЕ СЕ ПРИДОНЕСЕ ДА СЕ ПРИЈАВАТ КВАЛИТЕТНИ КАДРИ КОИ ПРОФЕСИОНАЛНО ЌЕ СИ ЈА ИЗВРШУВААТ РАБОТАТА ЗА КОЈА СЕ ИЗБРАНИ ЗА ДОБРОТО НА СИТЕ. ИСТО ТАКА, ОД ПРИЧИНА ШТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЈАВАТ И ДРУГИ ТРОШОЦИ (ПАТНИ И СЛ.), ИСТИТЕ ЌЕ СЕ РЕГУЛИРААТ СО ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ИНСТИТУТОТ.

2.Во став 9,10,11 сметам дека треба да се смени висината на паричниот надоместок за претседателот на ИСОС и членовите на УО и НО до најмногу 30 посто од износот на минималната плата утврдена со Закон.

3.Надоместоците на органите на управување да бидат зголемени.

(10) Паричниот надоместок од став (9) на овој член се исплатува доколку се одржи најмалку една седница во текот месецот за кој се исплатува надоместокот. Годишниот износ на исплатениот паричен надоместок не смее да надминува 50% од годишниот износ на минималната плата утврдена со закон.

2.ПРОМЕНАТА НА ЧЛЕН 5 СТАВ 9 СООДВЕТНО ПОВЛЕКУВА И ПРОМЕНА ВО ЧЛ.5 СТАВ 10. СМЕТАМЕ ДЕКА ГОДИШНИОТ ИЗНОС ТРЕБА ДА СЕ ИЗБРИШЕ ПОРАДИ ОСТАНАТИТЕ ТРОШОЦИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПОЈАВАТ (ПАТНИ И СЛИЧНО).

(11) Паричниот надоместок од став (9) на овој член се исплатува доколку се одржи најмалку една седница во текот месецот за кој се исплатува надоместокот. Годишниот износ на исплатениот паричен надоместок не смее да надминува 50% од годишниот износ на минималната плата утврдена со закон.

ПРОМЕНАТА НА ЧЛЕН 5 СТАВ 9 СООДВЕТНО ПОВЛЕКУВА И ПРОМЕНА ВО ЧЛ.5 СТАВ 11. СМЕТАМЕ ДЕКА ГОДИШНИОТ ИЗНОС ТРЕБА ДА СЕ ИЗБРИШЕ ПОРАДИ ОСТАНАТИТЕ ТРОШОЦИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПОЈАВАТ (ПАТНИ И СЛИЧНО)..

(12) Работата на Собранието, Управниот одбор, Надзорниот одбор и комисиите се уредува со деловник за работа.

Член 6

(1) Институтот особено ги врши следниве јавни овластувања:

1) води Регистар на сметководители, Регистар на овластени сметководители, Регистар на неактивни сметководители, Регистар на неактивни овластени сметководители, Регистар на трговци поединци-сметководители, Регистар на трговци - поединци овластени сметководители, Регистар на друштва за вршење на сметководствени работи, Регистар на лица кои спроведуваат обуки организирани од Институтот и Регистар на лица кои вршат сметководствени работи, без право за потпишување на годишни сметки и/или финансиски извештаи.

2) врши контрола на квалитетот на работењето на трговците поединци - сметководители и трговците поединци - овластени сметководители и друштвата за вршење на сметководствени работи,

3) организира и спроведува стручен испит за стекнување на звањето сметководител односно овластен сметководител,

4) издава уверение за сметководител и уверение за овластен сметководител,

ПРЕДЛОГ: Да издава и да одзема уверение за сметководител и овластен сметководител.

5) издава и одзема лиценци за работа на трговец поединец – сметководител, трговец поединец - овластен сметководители и друштво за вршење на сметководствени работи,

6) одлучува по барањата за одобрување на квалификација за сметководител, односно овластен сметководител стекната во странство,

7)организира и спроведува испит за признавање на квалификација за сметководител односно овластен сметководител стекната во странство,

8) организираобука за континуирано професионално усовршување,

9) ја следи примената на Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC и

10) ги преведува и тековно ги ажурира МСФИ и МСФИ за МСС како што се дополнети, изменети или усвоени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди.

(2) Заради унапредување на професијата, Институтот:

- 1) ги промовира и штити на интересите на своите членови,
- 2) го следи спроведувањето на прописите од областа на сметководството, иницира и учествува во стручни расправи за измена на прописите од областа на сметководството и други поврзани прописи,
- 3) дава стручни мислења на членовите на Институтот и на трети лица на нивно барање,
- 4) соработува со други соодветни професионални тела во Република Македонија и во странство,
- 5) издава стручни публикации и
- 6) врши други работи утврдени со овој закон.

ПРЕДЛОЗИ:

1. ДА СЕ ПОЈАСНИ НАЧИНОТ НА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ИНСТИТУТОТ.

Член 7

- (1) Собранието на Институтот го сочинуваат сите членови на Институтот.
- (2) Собранието на Институтот:
 - 1) го донесува статутот на Институтот,
 - 2) ја утврдува висината на членарините,
 - 3) ја утврдува висината на надоместоците за издавање на лиценци за работа,
 - 4) ја утврдува висината на надоместокот за полагање на испит за стекнување на звањесметководител, односно овластен сметководител,
 - 5) ја утврдува висината на надоместокот за издавање уверение за овластен сметководител без полагање испит,
 - 6) ја утврдува висината на надоместокот за полагање испит за признавање на професионална квалификација стекната во странство,
 - 7) ја утврдува висината на надоместокот за одобрување на професионална квалификација стекната во странство,
 - 8) ја утврдува висината на надоместокот за водење на регистар на лица кои вршат сметководствени работи, без право за потпишување на годишни сметки и/или финансиски извештаи
- 9) ги избира и отповикува Претседателот на Институтот и членовите на Надзорниот одбор и на Управниот одбор, освен членовите именувани од министерот за финансии,
- 10) ја донесува годишната програма за континуирано професионално усовршување,
- 11) го утврдува надоместокот за обуките за континуирано професионално усовршување организирани од Институтот,
- 12) ја утврдува висината на надоместокот за контрола на квалитет на работењето на трговците поединци-сметководители, трговците поединци-овластени сметководители и друштвата за вршење на сметководствени работи,

13)го усвојува годишниот извештај од спроведената контрола на квалитет на работењето на трговците поединци-сметководители, трговците поединци-овластени сметководители и друштвата за вршење на сметководствени работи,

14) ја донесува годишната програма за работа и развој и годишниот финансиски план на Институтот,

15) ги усвојува годишната сметка и годишниот извештај за работа на Институтот,

16) го усвојува годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор,

17) го усвојува годишниот извештај за работењето на Управниот одбор,

18) одлучува за формирање и престанок на подружниците на Институтот,

19) го донесува актот со кој се утврдува висината на платите за вработените во стручната служба

20) ја утврдува висината на надоместокот на членовите на комисиите утврдени со статутот на Институтот и

21) одлучува за други прашања согласно овој закон.

(2) Собранието не може да одлучува и да ги усвојува или донесува актите од став (2) точки 1) го донесува статутот на Институтот, 10)ја донесува годишната програма за континуирано професионално усовршување, 12)) ја утврдува висината на надоместокот за контрола на квалитет на работењето на трговците поединци-сметководители, трговците поединци-овластени сметководители и друштвата за вршење на сметководствени работи, 13) го усвојува годишниот извештај од спроведената контрола на квалитет на работењето на трговците поединци-сметководители, трговците поединци-овластени сметководители и друштвата за вршење на сметководствени работи, 14) ја донесува годишната програма за работа и развој и годишниот финансиски план на Институтот, 15)ги усвојува годишната сметка и годишниот извештај за работа на Институтот и 16)го усвојува годишниот извештај за работењето на Надзорниот одборна овој член доколку за истите не е добиена претходна согласност од Министерството за финансии.

1) Министерството за финансии е должно согласноста од ставот 2 на овој Член да ја даде во рок од 15 дена од денот на нејзиниот прием во Министерството за финансиидоколку не одговори во утврдениот рок, за истите ќе се смета дека е добиено позитивно мислење.

(3) Собранието не може да одлучува и да ги избира и отповикува Претседателот на Институтот и членовите на Надзорниот одбор и на Управниот одбор, доколку за истите не е добиено позитивно мислење од министерот за финансии.

(4) Во случај на престанок на функција на Претседател на Институтот, на член на Управниот одбор или на член на Надзорниот одбор на Институтот согласно член 12 на овој закон, Собранието избира нов Претседател, односно член најдоцна во рок од 60 дена од денот на престанокот на функцијата или поднесувањето на предлогот за отповикувањето.

(5) Актите на Собранието се објавуваат на интернет страницата на Институтот наредниот ден од денот на усвојувањето, односно донесувањето.

ПРЕДЛОЗИ:

1.СО ЦЕЛ ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ОДОЛГОВЛЕКУВАЊЕ И БЛОКИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТИТУТОТ, СМЕТАМЕ ДЕКА Е НЕОПХОДНО ДА СЕ ДОДАДЕ РОК ЗА ОДГОВОР ОД СТРАНА НА ЗАКОНОДАВЕЦОТ КАКО НАДЛЕЖЕН ОРГАН ЗА РАБОТАТА НА

ИНСТИТУТОТ, СО ШТО ЌЕ СЕ ПРИДОНЕСЕ ЗА НЕПРЕЧЕНО РАБОТЕЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА СИТЕ ПОТРЕБНИ АКТИ И ОДЛУКИ, И ЗАПАЗУВАЊЕ НА СИТЕ ЗАКОНСКИ РОКОВИ.ОВДЕ САКАМЕ ДА ИСТАКНЕМЕ ДЕКА ДРЖАВНИОТ ИНТЕРВЕНЦИОНИЗАМ Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ОТСТРАНИ ПРИ АПЛИЦИРАЊЕ ЗА ВЛЕЗ ВО IFAS КОЈА Е И ГЛАВНАТА ЦЕЛ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОВОЈ ЗАКОН.

Член 8

- (1) Собранието на Институтот се одржува најмалку еднаш годишно, и тоа најдоцна до 31 март.
- (2) Седница на Собранието свикува Претседателот на Институтот врз основа на одлука на Управниот одбор, на барање на најмалку 5% од вкупниот број членови на Институтот или врз основа на поднесен предлог за отповикување од член 12 ставови (4) со одлука за отповикување донесена од Собранието, односно од Управниот одбор и (5) во случај на трајна спреченост или смрт на овој закон.
- (3) Претседателот на Институтот свикува седница на Собранието во рок од 30 дена од донесувањето на одлуката на Управниот одбор, односно од поднесеното писмено барање на членовите на Институтот.
- (4) Доколку Претседателот на Институтот не свика седница на Собранието во рокот утврден во став (3) на овој член, седницата задолжително ја свикува Управниот одбор во рок од седум дена по истекот на рокот од став (3) на овој член.
- (5) Министерот за финансии ги разрешува претседателот на Институтот и членовите на Управниот одбор доколку Управниот одбор не ја свика седницата во рокот од став (4) на овој член при што соодветно се применуваат одредбите од член 51 ставови (6) и (8) од овој закон.
- (6) Седница на Собранието може да свика и министерот за финансии, согласно член 51 на овој закон.
- (7) Седница на Собранието се свикува и одржува преку електронскиот систем на Институтот.
- (8) Поканата со предложен дневен ред и материјалите по точките на дневниот ред до членовите на Собранието се доставува преку електронскиот систем на Институтот најдоцна 15 дена пред одржувањето на седницата.
- (9) Институтот преку средствата за јавно информирање ја известува јавноста за одржување на седницата и предложениот дневен ред најдоцна 15 дена пред одржувањето на седницата.
- (10) Седница на Собранието се одржува доколку на истата преку електронскиот систем на Институтот земат учество најмалку 50% од вкупниот број членови на Собранието. Седницата се пренесува во живо преку електронскиот систем на Институтот.

(1) Доколку на Седницата на Собранието, преку електронскиот систем на Институтот, не земат учество најмалку 50% од вкупниот број членови на Собранието, Седницата се презакажува за 15 дена, во кој рок стручните служби на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија имаат обврска да ги информираат сите членови на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија доколку не земат учество на презакажаната седница ќе бидат санкционира согласно член 40 став 2. При немање кворум на презакажаниот термин седницата се одржува со истиот дневен ред и се смета како законски одржана колку и да се пријавиле членови на Собранието.

ПРЕДЛОЗИ:

1.ЗЕМАЈКИ ВО ПРЕДВИД ДЕКА МОМЕНТАЛНИОТ БРОЈ НА С/ОС ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТРИТЕ НА ИСОС Е БЛИЗУ 9000, А ПРИСУТНОСТА НА ДОСЕГАШНИТЕ СОСТАНОЦИ ВО ПРАКСА БИЛЕ СО ЗАНЕМАРЛИВА БРОЈКА, СО ЦЕЛ НЕПРЕЧЕНО ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ СЕДНИЦИ НА СОБРАНИЕ, ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ДОДАДЕ ОВАА ТОЧКА 1 НА ЧЛЕН 8 СТАВ 10, СО КОЈА ЌЕ СЕ РЕШИ ОВОЈ ПРОБЛЕМ И СОБРАНИЕТО НЕПРЕЧЕНО ЌЕ РАБОТИ. ВАКВО РЕШЕНИЕ ПОСТОИ И Е ПОЗИТИВНО ИСПРОБАНО ВО СРОДНИОТ ЗАКОН ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА (ВО ОВОЈ ДЕЛ ТИЕ СЕ ПОСТРОГИ И СЕДНИЦАТА СЕ ОДЛОЖУВА ЗА 1 ЧАС И СЕ ОДРЖУВА СО ПРИСУТНИОТ БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО).

2.Измена 50% од вкупниот број членови на Собранието е околу 4500 членови од моментално запишаните С и ОС во регистрите -многу висок цензус како услов за одржување Собрание-законски да се реши со просто мнозинство или со 10% од запишаните членови во регистрите на С и ОС

(11) Гласањето на седница на Собранието се врши преку електронскиот систем на Институтот со користење на единствена корисничка сметка на членот на Собранието.

(12) Собранието одлуките ги носи со просто мнозинство од бројот на членови кои земале учество на седницата, освен одлуките за измена на статутот кои се носат со двотретинско мнозинство од бројот на членови кои земале учество на седницата. Сметководителите, односно овластените сметководители имаат по еден глас при одлучувањето на седницата на Собранието.

(13) Со седниците на Собранието претседава член на Институтот избран на Собранието од присутните членови на седницата, освен во случај на одржување на седница на Собранието согласно ставови (5) и (6) на овој член, кога седницата ја води лице овластено од министерот за финансии.

(14) За претседавач со Собранието не може да биде избран член на Управниот одбор, Надзорниот одбор или на комисиите на Институтот.

(15) На седница на Собранието може да учествуваат членовите на Управниот одбор номинирани од министерот за финансии без право на глас.

Член 9

Надзорниот одбор е составен од три члена, од кои еден е претседател. Мандатот на членовите на Надзорниот одбор е три години, **без право на повторен избор со право на реизбор на уште еден мандат.**

БИДЕЈЌИ ЧЛЕНОВИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИНСТИТУТОТ ГИ ИЗБИРА СОБРАНИЕТО СО ПРЕТХОДНО ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ ОД МФ, ДОКОЛКУ НЕКОЈ СЕ ПОКАЖЕ И ДОКАЖЕ СО СВОЕТО РАБОТЕЊЕ КАКО КВАЛИТЕТЕН КАДАР, СОБРАНИЕТО ЌЕ ОДЛУЧИ ДАЛИ ЌЕ ГО ИЗБЕРЕ ПОВТОРНО ЗА УШТЕ ЕДЕН МАНДАТ ИЛИ НЕМА, ПОРАДИ ШТО ПРЕДЛАГАМЕ СООДВЕТНО НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ЧЛ.9 СТАВ 1.

(2) За член на Надзорниот одбор може да биде избран овластен сметководител кој ги исполнува следните услови:

1) има работно искуство во вршење на сметководствени работи како овластен сметководител од најмалку пет последователни години,

2) не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност од областа на финансии, платниот промет и стопанството или споредна казна забрана за вршење професија, дејност или должност за кривични дела против работните односи, кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривични дела против службената должност, се додека траат правните последици од забраната и

3) не е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци за кривични дела против работните односи, кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривични дела против службената должност се додека траат правните последици од пресудата.

(3) Надзорниот одбор на Институтот:

1) врши периодични контроли на материјалното и финансиското работење на Институтот,

2) ги разгледува и до Собранието дава мислење по годишната програма за работа и развој и годишниот финансиски план на Институтот,

3) ја разгледува и до Собранието дава мислење по годишната сметка и годишниот извештај за работа на Институтот ,

4) ги разгледува извештаите за работењето на Управниот одбор,

5) врши контрола над работењето на Институтот согласно закон, статутот и другите акти на Институтот,

6) предлага мерки кои треба да бидат преземени за отстранување на неправилностите и незаконитостите во работата на Институтот,

7) подготвува и до министерот за финансии поднесува на мислење годишен извештај за своето работење,

8) годишниот извештај со позитивно мислење од министерот за финансии ги поднесува до Собранието на Институтот најдоцна до 1 март тековната за претходната година.

(4) Надзорниот одбор одржува најмногу најмалку четири седница во текот на годината (најмалку еднаш квартално). Седниците ги свикува и со нив претседава претседателот на Надзорниот одбор.

БИДЕЌИ МОЖЕ ДА СЕ ЈАВИ ПОТРЕБА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПОВЕЌЕ СЕДНИЦИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР, СМЕТАМЕ ДЕКА ОВДЕ Е НАПРАВЕНА ТЕХНИЧКА ГЕШКА ВО НАЦРТ ЗАКОНОТ ВО ЧЛ.9 СТАВ 4.

(5) Доколку претседателот на Надзорниот одбор од кои било причини не е во можност да ја врши функцијата или е отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претседава најстариот член на Надзорниот одбор.

(6) За полноважност на одлуките на Надзорниот одбор потребно е на седницата да присуствуваат најмалку две третини од вкупниот број членови. Надзорниот одбор одлуките ги донесува со јавно гласање и со мнозинство гласови од присутните членови.

Член 10

(1) Управниот одбор е составен од девет члена, и тоа:

1) претседател,

2) шест члена кои ги избира Собранието на Институтот, од кои два се сметководители и четири се овластени сметководители под членовите на Институтот.

ПРЕДЛАГАМЕ ПРОМЕНА ВО ЧЛ.10 СТАВ 2 СО БРИШЕЊЕ НА ДЕЛОТ ЗА СТРУКТУРАТА С/ОС СО НАЈМАЛКУ 4 ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ, А ОСТАНАТИТЕ ДА БИДАТ СМЕТКОВОДИТЕЛИ.

3) два члена номинирани од министерот за финансии.

(2) Мандатот на членовите на Управниот одбор е четири години, ~~без право на повторен избор со право на реизбор на уште еден мандат.~~

БИДЕЈЌИ ЧЛЕНОВИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИНСТИТУТОТ ГИ ИЗБИРА СОБРАНИЕТО СО ПРЕТХОДНО ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ ОД МФ, ДОКОЛКУ НЕКОЈ СЕ ПОКАЖЕ И ДОКАЖЕ СО СВОЕТО РАБОТЕЊЕ КАКО КВАЛИТЕТЕН КАДАР, СОБРАНИЕТО ЌЕ ОДЛУЧИ ДАЛИ ЌЕ ГО ИЗБЕРЕ ПОВТОРНО ЗА УШТЕ ЕДЕН МАНДАТ ИЛИ НЕМА, ПОРАДИ ШТО ПРЕДЛАГАМЕ СООДВЕТНО НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ЧЛ.10 СТАВ 2.

(3) За член на Управниот одбор од став (1) точка 2) на овој член може да биде избрано член на Институтот кој ги исполнува следните услови:

1) е запишан во регистарот на сметководители, односно регистарот на овластени сметководители,

2) има работно искуство како сметководител односно овластен сметководител од најмалку пет последователни години,

3) не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност од областа на финансии, платниот промет и стопанството или споредна казна забрана за вршење професија, дејност или должност за кривични дела против работните односи, кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривични дела против службената должност, се додека траат правните последици од забраната,

4) не е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци за кривични дела против работните односи, кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривични дела против службената должност, се додека траат правните последици од пресудата.

(4) Управниот одбор на Институтот:

ПРЕДЛОГ:

Предлог точка 5 која ќе гласи: Лицето пред да биде избрано (пред да поднесе документи согласно овој Закон, да има писмена поддршка со собрани потписи од минимум 2 % активни сметководители/овластени сметководители од Регистрите на ИСОС.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Со ова ќе се овозможи кандидатите за членови на Управниот одбор, да бидат познати помеѓу колегите сметководители/овластени сметководители, а сметаме дека тие 2% претставуваат околу 160 потписи од вкупниот број С/ОС запишани во соодветните регистри на ИСОС, и не би претставувало проблем кандидатите да ги соберат овие потписи.

1) ги подготвува и предлага Годишната програма за работа и развој и Годишниот финансиски план на Институтот,

- 2) ги подготвува годишната сметка и годишниот извештај за работењето на Институтот,
- 3) ја предлага висината на членарините,
- 4) ја предлага висината на надоместокот за издавање на лиценци за работа,
- 5) ја предлага висината на надоместокот за полагање на испит за стекнување звањесметководител, односно овластен сметководител,
- 6) ја предлага висината на надоместокот за издавање уверение за овластен сметководител без полагање испит,
- 7) ја предлага висината на надоместок за полагање испит за признавање на професионална квалификација стекната во странство,
- 8) ја предлага висината на надоместокот за одобрување на професионални квалификации стекнати во странство
- 9) ја предлага висината на надоместокот за контрола на квалитет на работењето на трговците поединци-сметководители, трговците поединци-овластени сметководители и друштвата за вршење на сметководствени работи,
- 10) ја предлага висината на надоместокот за водење на регистар на лица кои вршат сметководствени работи, без право за потпишување на годишни сметки и/или финансиски извештаи,
- 11) ја предлага висината на надоместокот за обуките за континуирано професионално усовршување организирани од Институтот,
- 12) одлучува за упис и бришење од регистрите на Институтот,
- 13) ја предлага годишната програма законтинуирано професионално усовршување,
- 15) ги утврдува критериумите за избор на правните и физичките лица преку кои Институтот го спроведува континуираното професионално усовршување, издавањето на потврда за присуство и учество, начинот на утврдување и докажување на континуирано професионално усовршување, оправданите причини за отсуство од континуирано професионално усовршување и други работи во врска со организирањето и спроведувањето на континуираното професионално усовршување,
- 16) ја донесува годишната програма за контрола на квалитет на работењето на трговците поединци-сметководители, трговците поединци-овластени сметководители и друштвата за вршење на сметководствени работи,
- 17) ја донесува програмата за полагање на испитот за стекнување на звање сметководител, односно овластен сметководител,
- 18) ја донесува програмата за полагање на испит за признавање на квалификација за сметководител односно овластен сметководител стекната во странство,
- 19) донесува правилник (утврдува правила и постапка) за признавање на професионални квалификации за сметководител, односно овластен сметководител стекнати во странство по предлог на испитната комисија,
- 20) по добиено мислење од испитната комисија, одлучува по барањата за одобрување на квалификации за сметководител, односно овластен сметководител стекнати во странство,
- 21) ја предлага висината на надоместокот за одобрување на квалификации за сметководител, односно овластен сметководител стекнати во странство,
- 22) ги разгледува извештаите од извршената контрола на квалитет на работењето на трговците поединци-сметководители, трговците поединци-овластени сметководители и друштвата за вршење на

сметководствени работи и подготвува и до Собранието доставува годишен извештај за спроведените контроли на квалитет,

23) покренува дисциплинска постапка или поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд врз основа на извештаите од извршената контрола на квалитет на работењето на трговците поединци-сметководители, трговците поединци-овластени сметководители и друштвата за вршење на сметководствени работи,

24) издава и одзема лиценци за работа,

25) одлучува за формирање и престанок на комисиите на Институтот,

26) ги избира и отповикува членовите на комисиите Институтот,

27) го предлага актот со кој се утврдува висината на платите за вработените во стручната служба на Институтот,

28) го потврдува (донесува, одобрува) годишниот прашалник за контрола на квалитет на работењето на трговецот поединец-сметководител, трговецот поединец-овластен сметководител и друштвото за вршење сметководствени работи предложен (подготвен) од комисијата за контрола на квалитет,

29) го утврдува начинот на спроведување на испитот за стекнување на звање сметководител, односно овластен сметководител и начинот на спроведување на испитот за признавање на професионални квалификации стекнати во странство,

30) го утврдува начинот и поблиските услови за работа на дисциплинската комисија,

31) го утврдува начинот на спроведувањето на контролата на квалитет,

32) одлучува за прием на донации,

33) се грижи за наплата на членарините,

34) ги извршува одлуките на Собранието на Институтот,

35) поднесува годишен извештај за своето работење до Собранието и до министертот за финансии

36) го донесува етичкиот кодекс на Институтот,

37) дава предлози и соработува со надлежните институции во врска со прописите од областа на сметководството и

38) врши други работи согласно овој закон.

Предлог: Член 38 да се смени и да гласи: „Управниот одбор на ИСОС е надлежен да ги определува критериумите за вршење сметководствени работи“. Овие критериуми треба да добијат позитивно мислење од Министерството за финансии на РМ.

Да се додаде нов член 39, кој би гласел: Врши други работи согласно овој закон

(5)) **Управниот одбор не може да одлучува и да ги донесува актите** од став (2) точки 15) ги утврдува критериумите за избор на правните и физичките лица преку кои Институтот го спроведува континуираното професионално усовршување, издавањето на потврда за присуство и учество, начинот на утврдување и докажување на континуирано професионално усовршување, оправданите причини за отсуство од континуирано професионално усовршување и други работи во врска со организирањето и спроведувањето на континуираното професионално усовршување, 16) ја донесува годишната програма

за контрола на квалитет на работењето на трговците поединци-сметководители, трговците поединци-овластени сметководители и друштвата за вршење на сметководствени работи, 17) ја донесува програмата за полагање на испитот за стекнување на звање сметководител, односно овластен сметководител, 18) ја донесува програмата за полагање на испит за признавање на квалификација за сметководител односно овластен сметководител стекната во странство и 19) донесува правилник (утврдува правила и постапка) за признавање на професионални квалификации засметководител, односно овластен сметководител стекнати во странство по предлог на испитната комисијана овој член доколку за истите **не е добиена претходна согласност од Министерството за финансии.**

1) Министерството за финансии е должно согласноста од ставот 5 на овој Член да ја даде во рок од 15 дена од денот на нејзиниот прием во Министерството за финансии доколку не одговори во утврдениот рок, за истите ќе се смета дека е добиено позитивно мислење.

СО ЦЕЛ ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ОДОЛГОВЛЕКУВАЊЕ И БЛОКИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТИТУТОТ, СМЕТАМЕ ДЕКА Е НЕОПХОДНО ДА СЕ ДОДАДЕ СТАВ РОК ЗА ОДГОВОР ОД СТРАНА НА ЗАКОНОДАВЕЦОТ КАКО НАДЛЕЖЕН ОРГАН ЗА РАБОТАТА НА ИНСТИТУТОТ, СО ШТО ЌЕ СЕ ПРИДОНЕСЕ ЗА НЕПРЕЧЕНО РАБОТЕЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА СИТЕ ПОТРЕБНИ АКТИ И ОДЛУКИ, И ЗАПАЗУВАЊЕ НА СИТЕ ЗАКОНСКИ РОКОВИ.

ОВДЕ САКАМЕ ДА ИСТАКНЕМЕ ДЕКА ДРЖАВНИОТ ИНТЕРВЕНЦИОНИЗАМ Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ОТСТРАНИ ПРИ АПЛИЦИРАЊЕ ЗА ВЛЕЗ ВО IFAC КОЈА Е И ГЛАВНАТА ЦЕЛ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОВОЈ ЗАКОН.

(6) Седница на Управниот одбор свикува и со неа раководи претседателот на Управниот одбор. Седница на Управниот одбор може да се свика и на барање на мнозинство од вкупниот број членови на Управниот одбор.

(7) За полноважност на одлуките на Управниот одбор потребно е на седницата да присуствуваат најмалку две третини од вкупниот број членови на Управниот одбор. Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови на Управниот одбор.

(8) Во случај на спреченост на претседателот неговите должности со исти овластувања ги врши најстариот член на Управниот одбор.

9) Одлуките на Управниот одбор се објавуваат на интернет страницата на Институтот најдоцна наредниот ден од денот на донесувањето.

Член 11

- (1) Претседателот на Институтот по функција е Претседател на Управниот одбор, со мандат од четири години, **без право на повторен избор.** **со право на реизбор на уште еден мандат.**

ПРЕДЛОГ:

БИДЕЈЌИ ЧЛЕНОВИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИНСТИТУТОТ ГИ ИЗБИРА СОБРАНИЕТО СО ПРЕТХОДНО ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ ОД МФ, ДОКОЛУ НЕКОЈ СЕ ПОКАЖЕ И ДОКАЖЕ СО СВОЕТО РАБОТЕЊЕ КАКО КВАЛИТЕТЕН КАДАР, СОБРАНИЕТО ЌЕ ОДЛУЧИ ДАЛИ ЌЕ ГО ИЗБЕРЕ ПОВТОРНО ЗА УШТЕ ЕДЕН МАНДАТ ИЛИ НЕМА, ПОРАДИ ШТО ПРЕДЛАГАМЕ СООДВЕТНО НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ЧЛ.11 СТАВ 1.

- (2) Претседателот на Институтот:

1) го претставува и застапува Институтот,

2) се грижи Институтот да работи согласно со закон,

- 3) ги спроведува одлуките на Собранието на Институтот,
- 4) потпишува налози за исплата од сметката на Институтот,
- 5) ги извршува одлуките донесени во дисциплинска постапка,
- 6) врши други работи согласно овој закон.

(3) За претседател на Институтот може да биде избрано лице кое е државјанин на Република Македонија и ги исполнува условите од член (10) став (3) на овој закон.

Член 12

(1) Членството во органите и комисиите на Институтот престанува:

- 1) со истек на мандатот,
- 2) по сопствено барање со поднесување на оставка,

3) со престанување на членството во Институтот, односно бришење од Регистарот на сметководители или Регистарот на овластени сметководители,

- 4) со одлука за отповикување донесена од Собранието, односно од Управниот одбор и
- 5) во случај на трајна спреченост или смрт.

(2) Престанокот на членство согласно точките 1), 2), 3) и 5) од став (1) на овој член надлежниот орган го констатира, без расправа.

(3) Предлог за отповикување на претседателот на Институтот, на член на Надзорниот одбор, на член на Управниот одбор или на член на комисиите на Институтот се поднесува до Управниот одбор.

(4) Предлог за отповикување на член на Надзорен одбор може да поднесе:

- 1) мнозинство од членовите на Надзорниот одбор или
- 2) најмалку 5 % од вкупниот број членови на Собранието на Институтот.

(5) Предлог за отповикување на претседателот на Институтот или член на Управен одбор може да поднесе:

- 1) мнозинство од членовите на Управниот одбор или
- 2) најмалку 5 % од вкупниот број членови на Собранието на Институтот.

(6) Предлог за отповикување на член на комисиите може да поднесе:

- 1) мнозинство од членовите на соодветната комисија,
- 2) најмалку една третина од членовите на Управниот одбор или
- 3) најмалку 5 % од вкупниот број членови на Собранието на Институтот.

(7) Управниот одбор е должен во рок од 30 дена од денот на престанокот на членството согласно став (1) на овој член да свика седница на Собранието на која ќе се избере нов претседател на Институтот и/или член на Надзорниот одбор и/или член на Управниот одбор, односно да избере нов член на комисија на Институтот,

Член 13

(1) Институтот е должен како доверливи да ги чува сите податоци за кои се дознало при извршувањето на овластувањата на Институтот, како и да ги заштити личните податоци кои ги дознал во текот на вршењето на сметководствените работи согласно Законот за заштита на личните податоци.

(2) Членовите на органите и комисиите на Институтот и вработените во стручната служба на Институтот не смеат да ги користат, не смеат да им ги соопштуваат на трети лица или да им овозможат на трети лица да ги користат податоците кои ги дознале при извршување на своите надлежности и овластувања, освен кога податоците се соопштуваат:

1) врз основа на претходно писмена согласност на сопственикот на податоците/на лицето на кого се однесуваат податоците,

2) на Министерството за финансии за целите на спроведување на надзорот од член 50 на овој закон, односно во врска со други постапки во рамки на надлежностите на Министерството за финансии и

3) во други случаи согласно закон.

(2) Одредбата од став (2) на овој член се однесува и на поранешните вработени, поранешните членови на органите и комисиите на Институтот и други лица кои при своето работење имале пристап до податоците на Институтот.

Член 14

Регистарот на сметководителите, Регистарот на овластените сметководители, Регистарот на неактивни сметководители, Регистарот на неактивни овластени сметководители, Регистарот на трговците поединци-сметководители, Регистарот на трговците поединци-овластени сметководители, Регистарот на друштвата за вршење сметководствени работи, Регистарот на лица кои спроведуваат континуирано професионално усовршување и Регистарот на лица кои вршат сметководствени работи, без право за потпишување на годишни сметки и/или финансиски извештаи, како и досиејата на членовите на Институтот се чуваат трајно, а документите во врска со работењето на Институтот се чуваат десет години.

Член 15

(1) Институтот средствата за финансирање на своето работење ги обезбедува од следните извори:

- 1) годишни членарини од сметководители и овластени сметководители,
- 2) надоместоци за издавање на лиценци за работа,
- 3) надоместоци за полагање испит за стекнување на звање за сметководител, односно овластен сметководител,
- 4) надоместоци за издавање уверенија за овластен сметководител без полагање испит,
- 5) надоместоци за одлучување по барања за одобрување на професионални квалификации стекнати во странство,
- 6) надоместоци за полагање испит за признавање на професионална квалификација стекната во странство,
- 7) надоместок за барање за запишување во и бришење од Регистар на неактивни сметководители, односно Регистар за неактивни овластени сметководители,
- 8) надоместоци од организирање на континуираното професионално усовршување,

9) надоместоци за контрола на квалитет на работењето на трговците поединци-сметководители, трговците поединци-овластени сметководители и друштвата за вршење на сметководствени работи,

10) надоместоци за водење на регистар на лица кои вршат сметководствени работи, без право за потпишување на годишни сметки и/или финансиски извештаи,

11) приходи од продажба на стручни публикации,

12) донации и

13)наплатени парични казни за изречени дисциплински мерки.

Предлог: Да се додаде нова точка под реден број 14, која ќе гласи:

„Приходи од продажба на рекламен простор на официјалната веб страна на Институтот на сметководители и овластени сметководители.

(2) Надоместокот од став (1) точка 2) надоместоци за издавање на лиценци за работа на овој член се утврдува согласно реално направените трошоци за печатење и издавање на лиценците за работа.

(3) Надоместокот за спроведување на испитите од став (1) точки 3) надоместоци за полагање испит за стекнување на звање за сметководител, односно овластен сметководители 5) надоместоци за одлучување по барања за одобрување на професионални квалификации стекнати во странство на овој член се утврдува согласно реално направените трошоци кои вклучуваат надомест за едукаторите и членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит, патни трошоци и трошоци за сместување на едукаторите со место на живеење различно од местото на одржување на испитите, трошоци за изнајмување простор за одржување на испитите, трошоците за издавање и печатење на уверенијата и други логистички трошоци,

(4) Надоместокот од став (1) точка 4) надоместоци за издавање уверенија за овластен сметководител без полагање испит на овој член се утврдува согласно реално направените трошоци за печатење и издавање на уверенијата за овластен сметководител.

(5) Надоместокот од став (1) точка 8⁶) на овој член изнесува од 2% до 5% од надоместоците кои ги наплатило лицето што ја спроведува обуката од член 22 став (5) точка 1) обуки од областа на законската регулатива во Република Македонија релевантна за вршење на сметководствени работи кои се организирани од Институтот на овој закон.

Е НАПРАВЕНА ТЕХНИЧКА ГРЕШКА СО ВНЕСУВАЊЕ НА ТОЧКА 86) КОЈА НЕ ПОСТОИ ВО ЗАКОНОТ И ТРЕБА ДА СТОИ 8.

(6) Надоместокот од став (1) точка 9) надоместоци за контрола на квалитет на работењето на трговците поединци-сметководители, трговците поединци-овластени сметководители и друштвата за вршење на сметководствени работи на овој член изнесува 50% од годишниот износ на членарината од став (1) точка 1) годишни членарини од сметководители и овластени сметководители на овој член.

(7) Надоместокот од став (1) точки 5 надоместоци за одлучување по барања за одобрување на професионални квалификации стекнати во странство, 7 надоместок за барање за запишување во и бришење од Регистар на неактивни сметководители, односно Регистар за неактивни овластени сметководители и 10) надоместоци за водење на регистар на лица кои вршат сметководствени работи, без право за потпишување на годишни сметки и/или финансиски извештаи на овој член изнесува 20% од годишниот износ на членарината од став (1) точка 1) годишни членарини од сметководители и овластени сметководители на овој член.

(8) Институтот обезбедените средства од став (1) на овој член ги користи согласно годишниот финансиски план.

(9) Нереализираните средства од годишниот финансиски план за тековната година се пренесуваат во годишниот финансиски план за наредната година.

III. НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ ЗВАЊЕ СМЕТКОВОДИТЕЛ И ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ И КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Член 16

Со звање сметководител, односно овластен сметководител се стекнува лице кое положило испит за стекнување звање сметководител, односно овластен сметководител.

Член 17

(1) Лицето кое сака да се стекне со статус на сметководител, односно овластен сметководител до Институтот поднесува писмено барање за полагање на испит.

(2) Кон барањето за полагање на испит за стекнување звање сметководител задолжително се доставува:

1) доказ (уверение) за завршено средно **економско** образование

2) доказ (уверение) за завршено тригодишно високо образование **од областа на економијата или бизнисот**, односно завршени студии според Болоњската декларација и има 180 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС)

3) (доказ) уверение за завршено четиригодишно високо образование **од областа на економијата или бизнисот** (VII/1 степен), односно завршени студии според Болоњската декларација и има 240 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС)

4) доказ за уплата на надоместокот за полагање испит стекнување на звање за сметководител,

(3) Кон барањето за полагање на испит за стекнување звање за овластен сметководител задолжително се доставува:

1) доказ (уверение) за завршено тригодишно високо образование **од областа на економијата или бизнисот**, односно завршени студии според Болоњската декларација и има 180 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС)

2) доказ (уверение) за завршено четиригодишно високо образование **од областа на економијата или бизнисот** (VII/1 степен), односно завршени студии според Болоњската декларација и има 240 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС)

ПРЕДЛОЗИ

1.ОВДЕ СМЕТАМЕ ДЕКА ТРЕБА ДА ОСТАНЕ СТАРОТО ЗАКОНСКО РЕШЕНИЕ ЗА ПОТРЕБНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ЕКОНОМСКИТЕ НАУКИ ЗА ВЛЕЗ ВО СТРУКАТА. ИНТЕНЦИЈАТА НА ЗАКОНОДАВЕЦОТ Е ДА СЕ УНАПРЕДИ СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ПРОФЕСИЈА, А ТОА СЕ ПОСТИГНУВА НАЈПРВО СО СООДВЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ.

ВО ПРИЛОГ, МИСЛЕЊЕ ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОБРАЗОВАНИЕ СМЕТКОВОДИТЕЛИ		Бр. 14-4440/2 06.04.2017 год
ПРЕДМЕТ: Одговор на барање		ул. Св. Кирил и Методиј бр 54 1000 Скопје Република Македонија
Почитувани,		Тел. (02) 3117 896 Факс: (02) 3118 414
Во врска со вашиот допис доставен до Министерството за образование и наука под бр. 14-4440/1 од 31.03.2017, а по повод дел од одредбите од Законот за вршење на сметководствени работи, Министерството за образование и наука ви го доставува следново известување:		Веб-страница: www.mon.gov.mk
Согласно член 93 став 4 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16), секој циклус на студии мора да биде во согласност со европскиот кредит трансфер систем на пренос и акумулација на кредити, според кој за една година на студии по правило се стекнуваат 60 ЕКТС кредити. Што се однесува на прашањето за завршено образование од областа на економијата или бизнисот, ве известуваме дека ова прашање е регулирано согласно Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната фраскатијева класификација, кое е Прилог 2 од Уредбата за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/10		

заведен под шифрата 503, при што 50300 е Економска теорија, 50301 е Политичка економија, 50302 е Применета економија и сл. Делот за Организациони науки и управување (менаџмент) е заведен под бројот 506, при што на пример кодот 50603 се однесува на Бизнис менаџмент и сл.

Воедно, Министерството за образование и наука ве известува дека автентично толкување на закони, во случајот на Законот за вршење на сметководствени работи врши Собранието на Република Македонија.

Со почит,

МИНИСТЕР,
Pishtar Lutfiu

Изготвил: м-р Јорданчо Попоски
Контролирал: Снежана Лузевска
Одобрил: д-р Агим Рушити



2. Член 17 (3) точка 1) и 2)

(3) Кон барањето за полагање на испит за стекнување звање за овластен сметководител задолжително се доставува:

доказ (уверение) за завршено тригодишно високо образование **од областа на економијата или бизнисот**, односно завршени студии според Болоњската декларација и има 180 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС)

доказ (уверение) за завршено четиригодишно високо образование (VII/1 степен), **од областа на економијата или бизнисот** односно завршени студии според Болоњската декларација и има 240 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС)

3. Задолжителна измена со прецизирање на средно економско и високо образование економски факултет со можност-најмногу сродно високо образование во кое се застапени предмети од областа на сметководство. Лице со 180 кредити кое го положило испитот за стекнување звање сметководител стекнува звање овластен сметководител кога ќе оствари завршени студии со 240 кредити.

3) доказ за уплата на надоместокот за полагање испит стекнување на звање за овластен сметководител.

(4) Документите од ставовите (2) и (3) на овој член се доставуваат во оригинал или во копија заверена на нотар.

(5) На лицата кои го положиле испитот за стекнување звање сметководител, односно овластен сметководител Институтот им издава уверение за сметководител односно за овластен сметководител во рок од 15 дена од денот кога го положиле испитот.

(6) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член како и формата и содржината на уверението за сметководител односно овластен сметководител ги пропишува министерот за финансии.

Член 18

(1) Полагањето на испитот за стекнување на звањето сметководител, односно овластен сметководител се спроведува според Програма за полагање на испит за добивање на уверение за сметководител, односно овластен сметководител која ја донесува Институтот.

(2) Со програмата од став (1) на овој член се пропишуваат предметите, градивото, прописите и литературата за полагање на испитот за стекнување на звањето сметководител, односно овластен сметководител. Програмата треба да биде усогласена со програмите за стекнување на сродни професионални звања на други професионални тела и наставни програми на образовни институции во Република Македонија .

(3) Предметите од програмата од став (1) на овој член особено треба да ги опфати следните области:

- 1) општа сметководствена теорија и основни сметководствени принципи,
- 2) законска рамка во врска со подготовката на годишни сметки и финансиски извештаи и на консолидирани годишни сметки и финансиски извештаи,
- 3) меѓународни стандарди за финансиско известување,
- 4) финансиска анализа,
- 5) сметководство на трошоци и управувачко сметководство,
- 6) управување со ризик и внатрешна контрола,
- 9) професионална етика и независност,
- 10) право на трговските друштва и корпоративно управување,
- 11) стечајни и слични правни постапки,

- 12) трудово право,
- 13) даночен систем,
- 14) граѓанско право и деловно право,
- 15) информатичка технологија и компјутерски системи и
- 16) основните принципи на финансиски менаџмент и управување на трговските друштва.

(5) Испитот за стекнување на звањето сметководител, односно овластен сметководител го спроведува испитна комисија формирана од Институтот. Испитната комисија се состои од пет члена од кои еден универзитетски професор **од областа на Економските науки (сметководство и ревизија), а останатите членови се овластени сметководители членови на ИСОС со соодветно високо образование**. По потреба, Институтот може да формира повеќе испитни комисии.

ПРЕДЛОЗИ

1.Измена прецизирање од страна на законодавецот на бројот на предмети за влез за С и ОС што би ги содржеле наведените области-еден испит што би опфаќал прашања од наведените области или повеќе испити ,програмата ја донесува УО а кој одлучува за бројот на предмети од програмата ???-да се додаде на член 7 став 2 точка 22 со цел да биде запознаен секој што би сакал да влезе во оваа професија со што би се соочил).

2.Да се изготви прирачник (литература) за полагање на испитот за сметководител/овластен сметководител.

3.Лицата кои што имаат завршено Економски факултет-сметководство и ревизија, да не полагаат испит за стекнување уверение.

(6) Начинот на спроведување на испитот за стекнување на звањето сметководител, односно овластен сметководител поблиску ги пропишува Институтот.

(7) Лицето кое сака да добие уверение за сметководител, односно овластен сметководител може да биде ослободено од полагање на одредени предмети кои ги положило во текот на претходното образование врз основа на доставена документација за положените испити и наставната програма, за што одлука носи испитната комисија.

(8) Испитната комисија од став (5) на овој член има право на паричен надоместок во висина до една просечна месечна нето плата исплатена во Република Македонија во последниот месец од претходната година објавена од Државниот завод за статистика.

(9) Паричниот надоместок од став (8) на овој член се исплатува доколку се одржи најмалку една работна седница на комисијата во текот месецот за кој се исплатува надоместокот. Годишниот износ на исплатениот паричен надоместок не смее да го надмине годишниот износ на една просечна месечна нето плата исплатена во Република Македонија во последниот месец од претходната година објавена од Државниот завод за статистика.

Член 19

(1) Лице кое добило лиценца за овластен ревизор може да се стекне со статус на овластен сметководител без полагање на стручен испит.

(2) Лицето од став (1) на овој член за стекнување на статус овластен сметководител до Институтот е должно да достави барање кон кое приложува:

- 1) лиценца за овластен ревизор во оригинал или копија заверена на нотар и
- 2) доказ за платен надоместок за издавање уверение за овластен сметководител.

(3) Институтот на лицето од став (1) на овој член му издава уверение за овластен сметководител во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето.

(4) Овластениот ревизор кој стекнал уверение за овластен сметководител не може кај едно правно лице истовремено да врши работи на овластен сметководител и на овластен ревизор.

(5) Формата и содржината на барањето од став (2) на овој член како и формата и содржината на уверението од став (3) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

Член 20

(1) Сметководствени работи во Република Македонија може да врши и лице, државјанин на Република Македонија кое има стекнато квалификација за сметководител односно овластен сметководител во странство доколку:

1) професионалната квалификација стекната во странство е соодветна на професионалната квалификација стекната согласно овој закон и

2) го положи испитот за признавање на квалификација за сметководител односно овластен сметководител стекната во странство спроведен од Институтот со кој се обезбедува дека има адекватно знаење од областа на законската регулатива во Република Македонија релевантна за вршење на сметководствени работи.

(2) Лицето од став (1) на овој член до Институтот поднесува барање за одобрување на квалификации стекнати во странство кон кое ги приложува следните документи:

- 1) диплома за завршено образование,
- 2) документ издаден од надлежен орган за професионалната квалификација на лицето и
- 3) доказ за уплатен надоместок за одобрување на професионална квалификација стекната во странство.

(3) Документите од став (2) на овој член лицето ги доставува во оригинал или копија заверена на нотар односно во нотарски заверен превод.

(4) Институтот во случај на неуредно или нецелосно доставено барање има обврска во рок од пет дена по приемот на барањето да го извести лицето за неуредноста или нецелосноста на барањето, а по потреба може да побара и дополнителни докази.

(5) Во текот на постапката Институтот може да побара мислење од надлежната комора или друг професионален орган или организација во државата во која ја стекнал професионалната квалификација во врска со поднесеното барање.

(6) Мислењето добиено од комората или друг професионален орган или организација не е задолжително за Институтот.

(7) По барањето од став (2) на овој член одлучува Управниот одбор во рок од 30 дена од денот на добивање на барањето со решение, по претходно мислење од испитната комисија. Доколку барањето е одобрено, лицето може да поднесе барање за полагање на испитот за признавање на квалификација за сметководител односно овластен сметководител стекната во странство.

(8) Формата и содржината на барањето за одобрување на професионални квалификации стекнати во странство и на барањето за полагање на испит за признавање на професионална квалификација за сметководител односно овластен сметководител стекната во странство ги пропишува министерот за финансии.

Член 21

(1) Лицето кое добило уверение за сметководител односно овластен сметководител стекнува право за вршење сметководствени работи со уписот во Регистарот на сметководители односно Регистарот на овластени сметководители.

(2) Уписот во регистрите од став (1) на овој член врши Институтот врз основа на барање поднесено на пропишан образец кон кое задолжително се приложуваат следните документи:

1) уверение за сметководител односно овластен сметководител во копија,

2) потврда од Централен Регистар на Република Македонија дека не му е изречена мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност, во оригинал или копија заверена на нотар и

3) доказ за уплата на членарина.

(3) Документот од ставот (2) точка 1) на овој член се обезбедува од евиденцијата на Институтот.

(4) Овластеното службено лице од Институтот кое ја води постапката за упис во регистрите од ставот (1) на овој член е должно документот од ставот (2) точка 2) на овој член по службена должност да го побара од Централниот регистар на Република Македонија во рок од 5 дена од денот на приемот на барањето.

(5) Овластеното службено лице од Централниот регистар на Република Македонија од кого е побаран документот е должно истиот да го достави до Институтот во рок од 7 дена од денот на приемот на барањето од ставот (3) на овој член.

(6) Институтот е должен да го изврши уписот во регистарот од став (1) на овој член во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето.

(7) Формата и содржината на барањето од став (2) на овој член ја пропишува министерот за финансии.

(8) Лицето од став (1) на овој член барањето за упис во регистарот го поднесува во рок од 60 дена од денот на стекнување на уверението за сметководител, односно овластен сметководител, во спротивност истото го губи правото на упис во регистарот.

Член 22

(1) Сметководителот е должен континуирано професионално да се усовршува најмалку 60 часа за период од три календарски години, при што најмалку 10 часа во текот на една календарска година, а овластениот сметководител е должен континуирано професионално да се усовршува најмалку 90 часа за период од три календарски години, при што најмалку 20 часа во текот на една календарска година.

(2) По исклучок на став (1) на овој член, сметководителот односно овластениот сметководител со најмалку 20 години работен стаж во вршење на сметководствени **услуги работи** должен е континуирано професионално да се усовршува **само од областа на законската регулатива во Република Македонија релевантна за вршење на сметководствени работи и тоа** најмалку 30 часа за период од три календарски години, при што најмалку 7 часа во текот на една календарска година.

ПРЕДЛОЗИ

1. ВО ЧЛЕН 2 ОД ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ВО ОПШТИТЕ ПОИМИ ДЕФИНИРАНИ СЕ „СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ“. КОРИСТЕЊЕТО НА ДРУГ ПОИМ, ВО СЛУЧАЈОВ „СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ“ ВО ЧЛЕН ШТО ПРОПИШУВА ОБВРСКИ БИТНИ ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЗВАЊЕТО И УПИСОТ ВО СООДВЕТНИОТ РЕГИСТАР, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НЕЈАСНОТИИ И РАЗЛИЧНИ ТОЛКУВАЊА ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ОД СТРАНА НА НАДЛЕЖНИТЕ СУБЈЕКТИ. ИСТО ТАКА, СМЕТАМЕ ДЕКА НЕПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДЕФИНИРА ОД КОЈА ОБЛАСТ КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО ЌЕ СЕ УСОВРШУВА С/ОС СПОМНАТ ВО ОВОЈ ЧЛЕН 22 СТАВ 2, ОДНОСНО ИСТИОТ ЌЕ ОДЛУЧИ СОГЛАСНО СВОИТЕ ПОТРЕБИ.

2. По исклучок на став (1) на овој член, сметководителот односно овластениот сметководител **со наполнети 45 години старост должен е континуирано професионално да се усовршува само од областа на законската регулатива во Република Македонија релевантна за вршење на сметководствени работи и тоа најмалку 30 часа за период од три календарски години, при што најмалку 7 часа во текот на една календарска година.**

3. Да се додаде нов став 8 -доколку С и ОС не ги исполнат обврските по овој член не по своја вина-се мисли доколку Институтот не ги запази роковите со избор на лица кои ќе ги одржуваат КПУ или задоцнување во донесувањето на програмите за КПУ-што се потврди во пракса, да се пролонгираат роковите за исполнување на предвидениот број на часови на С и ОС

(3) Сметководителот, односно овластениот сметководител е должен 30% од часовите за една календарска година од ставот (1) и (2) на овој член да ги оствари преку посета на обуките од став (5) точка 1) на овој член.

(4) Континуирано професионално усовршување од ставовите (1) и (2) се врши согласно годишна програма за континуирано професионално усовршување на Институтот, која е усогласена со програмите за континуирано професионално усовршување на други сродни професионални тела.

(5) Континуираното професионално усовршување од ставовите (1) и (2) на овој член особено се спроведува преку:

1) обуки од областа на законската регулатива во Република Македонија релевантна за вршење на сметководствени работи кои се организирани од Институтот,

2) присуство на меѓународни семинари, работилници, симпозиуми и други видови на организирана едукација, претходно одобрени од Институтот,

- 3) учество како предавач на настаните од точки 1) и 2) на овој став,
- 4) објавување на статии во домашни и меѓународни стручни публикации, претходно одобрени од Институтот,
- 5) учество во спроведување на стручниот испит за сметководител, односно овластен сметководител,
- 6) менторство при практична обука на **вработени лица кои полагаат стручен испит или вработени лица од член 27 став 1**, ученици од средни училишта и студенти, и

НЕОПХОДНО Е НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ОВОЈ СТАВ СОГЛАСНО ЧЛ.2 СТАВ 11 И ЧЛ.27 СТАВ 1.

- 7) менторство на магистранти и докторанти од областа на сметководството и ревизијата-и
- (6) Обуките од став (5) точка 1)) обуки од областа на законската регулатива во Република Македонија релевантна за вршење на сметководствени работи кои се организирани од Институтот на овој член ги спроведуваат правни лица кои даваат услуги за советување и едукација од областа на сметководството, ревизијата, финансиите или даноците и физички лица со соодветни квалификации од наведените области, кои имаат одобрение од Институтот и се евидентирани во Регистарот на лица кои спроведуваат обуки организирани од Институтот.
- (7) Институтот води регистар на правните и физичките лица од став (6) на овој член.

Член 23

- (1) Сметководителот, односно овластениот сметководител може да престане со вршење на сметководствени работи во вкупен период до пет години.
- (2) За да престане со вршење на сметководствени работи во периодот од став (1) на овој член сметководителот, односно овластениот сметководител до Институтот поднесува барање за упис во Регистарот на неактивни сметководители, односно Регистарот на неактивни овластени сметководители на пропишан образец. Во барањето задолжително се наведува периодот во кој нема да биде активен
- (3) Институтот врши упис во Регистарот на неактивни сметководители, односно Регистарот на неактивни овластени сметководители во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето од став (2) на овој член.
- (4) Сметководителот, односно овластениот сметководител престанува да врши сметководствени работи со денот на упис во Регистарот на неактивни сметководители, односно Регистарот на неактивни овластени сметководители на Институтот и стекнува статус на неактивен сметководител, односно неактивен овластен сметководител.
- (5) Неактивниот сметководител, односно неактивниот овластен сметководител во периодот на неактивност не смее да врши сметководствени работи и нема обврска да плаќа членарина и континуирано професионално да се усовршува.
- (6) Формата и содржината на барањето од став (2) на овој член ја пропишува министерот за финансии.

Член 24

- (1) Статусот на неактивен сметководител, односно неактивен овластен сметководител престанува, односно истиот се брише од Регистарот на неактивни сметководители, односно Регистарот на неактивни овластени сметководители:

1) доколку неактивниот сметководител, односно неактивниот овластен сметководител во било кое време пред истекот на периодот на неактивност наведен во барањето од член 23 став (2) на овој закон поднесе барање да биде запишано во Регистарот на сметководители, односно Регистарот на овластени сметководители,

2) по истекот на периодот на неактивност наведен во барањето од член 23 став (2) на овој закон, доколку тој период е пократок од пет години, а лицето не поднесе барање да биде запишано во Регистарот на сметководители, односно Регистарот на овластени сметководители и

3) по истекот на пет години вкупен период на неактивност, а лицето не поднесе барање да биде запишано во Регистарот на сметководители, односно Регистарот на овластени сметководители и

(2) Во случајот од став (1) точка 1) на овој член неактивниот сметководител, односно неактивниот овластен сметководител е должен до Институтот да поднесе барање за упис во Регистарот на сметководители, односно Регистарот на овластени сметководители најдоцна 15 дена пред денот од кој продолжува да врши сметководствени работи, односно 15 дена пред истекот на периодот на неактивност наведен во барањето од член 23 став (2) .

(3) Престанувањето на статусот на неактивен сметководител, односно овластен сметководител од став (1) точки 2) и 3) на овој член го утврдува Институтот врз основа на евиденцијата на неактивни сметководител, односно неактивни овластени сметководители.

Член 25

(1) Институтот му го поништува уверението за сметководител, односно овластен сметководител на лицето на кое му престанал статусот на неактивен сметководител, односно овластен сметководител согласно член 24 став (1) точки 2) и 3) на овој закон и го брише од соодветниот регистар.

Член 26

(1) Лицето од член 25 на овој закон кое сака повторно да стекне звање сметководител, односно овластен сметководител е должно да поднесе барање и да полага стручен испит за стекнување на звање сметководител односно овластен сметководител.

IV. ВРШЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Член 27

(1) Лицето кое има уверение за сметководител, односно овластен сметководител, стекнува право да составува и потпишува годишна сметка и/или финансиски извештаи по стекнување на искуство во вршење на сметководствени работи во период од две години. Во периодот од две години во регистарот во кој е запишан сметководителот односно овластениот сметководител се става забелешка дека истиот нема право да составува и потпишува годишна сметка и/или финансиски извештаи и датумот кога ќе го стекне тоа право.

ПРЕДЛОГ:

Лицето кое има уверение за сметководител, односно овластен сметководител, стекнува право да составува и потпишува годишна сметка и/или финансиски извештаи по стекнување на работно искуство во вршење на сметководствени работи во период од три години под надзор на овластен сметководител. Во периодот од три години во регистарот во кој е запишан сметководителот односно овластениот сметководител се става

забелешка дека истиот нема право да составува и потпишува годишна сметка и/или финансиски извештаи и датумот кога ќе го стекне тоа право.

СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА СТАНДАРДОТ ЗА ЕДУКАЦИЈА НА IFAC. СТАЖОТ ОВИЕ ЛИЦА МОЖАТ ДА ГО ДОБИЈАТ ПРЕД ПОЛАГАЊЕТО, ЗА ВРЕМЕ НА ПОЛАГАЊЕТО И ПОСЛЕ ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ И ТОА САМО ПОД НАДЗОР НА ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ. ЗАТОА СМЕТАМЕ ДЕКА ОВДЕ ТРЕБА ДА СЕ ПРОМЕНИ ОВОЈ ЧЛЕН И ДА СЕ ПРИФАТАТ НАШИТЕ СУГЕСИИ ВО ВРСКА СО БАРАЊАТА НА IFAC. ВО ОВОЈ СЛУЧАЈ СМЕТАМЕ ДЕКА СТАЖОТ ТРЕБА ДА СЕ ПОМЕСИ НА ТРИ ГОДИНИ.

(2) **Трговец поединец – сметководител** може да врши сметководствени работи, вклучително и да составува и потпишува годишна сметка и/или финансиски извештаи за самостојни вршители на дејност, заедници на сопственици, трговци поединци, здруженија и фондации

~~(2) **Трговец поединец – овластен сметководител** може да врши сметководствени работи, вклучително и да составува и потпишува годишна сметка и/или финансиски извештаи, за самостојни вршители на дејност, заедници на сопственици, трговци поединци, здруженија и фондации и други непрофитни организации и приватни здравствени установи~~

(3) ~~(2)~~ **Трговец поединец - овластен сметководител** може да врши сметководствени работи, вклучително и да составува и потпишува годишна сметка и/или финансиски извештаи, за самостојни вршители на дејност, заедници на сопственици, трговци поединци, здруженија и фондации и други непрофитни организации, **друштва со ограничена одговорност** и приватни здравствени установи

ПРЕДЛАГАЧОТ НА ЕНЕР СЕ ИЗЈАСНИ ДЕКА Е НАПРАВЕНА НЕНАМЕРНА ТЕХНИЧКА ГРЕШКА ВО ОВОЈ СТАВ.

(4) ~~(3)~~ **Друштво за вршење на сметководствени работи** може да врши сметководствени работи за сите обврзници за водење на сметководство.

(5) ~~(4)~~ **Друштвото за вршење на сметководствени работи** мора да има вработено најмалку еден сметководител и еден овластен сметководител. При што сметководителот може да составува и потпишува годишна сметка за самостојни вршители на дејност, заедници на сопственици, трговци поединци, здруженија и фондации, а овластениот сметководител може да составува и потпишува годишна сметка и/или финансиски извештаи за сите обврзници за водење на сметководство.

(6) ~~(5)~~ За вршење на сметководствени работи се склучува договор во писмена форма со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски меѓу обврзникот за водење сметководство и трговецот поединец односно друштвото за вршење сметководствени работи.

(7) ~~(6)~~ Трговецот поединец, односно друштвото за вршење сметководствени работи не смее договорените работи да ги отстапи на друг трговец поединец, односно друштво за вршење сметководствени работи.

ОЧИГЛЕДНА Е ТЕХНИЧКАТА ГРЕШКА НАПРАВЕНА ВО ПОВТОРУВАЊЕТО НА СТАВ 2 ОД ОВОЈ ЧЛЕН. И ЗАТОА ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ИСПРАВИ ОВАА ГРЕШКА СО ПРОМЕНА НА РЕДНИОТ БРОЈ НА СТАВОВИТЕ.

Предлози:

1.Трговец поединец - овластен сметководител може да врши сметководствени работи,вклучително и да составува и потпишува годишна сметка и/или финансиски извештаи, за самостојни вршители на дејност, заедници на сопственици, трговци поединци, здруженија и фондации и други непрофитни организации и приватни здравствени установи и друштва со ограничена одговорност.

2.Трговец поединец - овластен сметководител кај кого има вработено и сметководител, како и трговец поединец - сметководител кај кого има вработено и овластен сметководител може да врши сметководствени работи, вклучително и да составува и потпишува годишна сметка и/или финансиски извештаи, за сите обврзници за водење на сметководство, при што сметководителот може да составува и потпишува годишна сметка за самостојни вршители на дејност, заедници на сопственици, трговци поединци, здруженија и фондации, а овластениот сметководител може да составува и потпишува годишна сметка и/или финансиски извештаи за сите обврзници за водење на сметководство.“

3.Друштвото за вршење на сметководствени работи мора да има вработено најмалку еден овластен сметководител на полно работно време (40 часа), кој може да составува и потпишува годишна сметка и/или финансиски извештаи за сите обврзници за водење на сметководство.Во Друштвата, ТП – ОВЛАСТЕН/СМЕТКОВОДИТЕЛ кои вршат сметководствени работи, вработените лица да бидат со полно работно време.

Член 28

(1) Обврзникот за водење сметководство заради вршење на сметководствени работи за свои потреби може да вработи лице кое нема уверение за сметководител и/или овластен сметководител.

(2) По исклучок, на став (1) на овој член, за составување и потпишување на годишната сметка и/или финансиските извештаи на обврзник за водење на сметководство од став (1) на овој член кој е самостоен вршител на дејност, заедница на сопственици, трговец поединци, здружение и фондација мора да ги состави и потпише сметководител кој има уверение за сметководител од Институтот и е регистриран во Регистарот на сметководители, а годишната сметка и/или финансиските извештаи на сите останати обврзници за водење на сметководство мора да ги состави и овластен сметководител кој има уверение за овластен сметководител од Институтот и е регистриран во Регистарот на овластени сметководителисметководител

(2) Обврзникот за водење сметководствоод став (1) на овој член сметководствени работи ги обавува под надзор на сметководител или овластен сметководител вработен кај обврзникот за водење сметководство, или обврзникот за водење сметководство со договор за вршење сметководствени услуги го доверил водењето на своите трговски/деловникнигина Трговец поединец- сметководител, Трговец поединец-овластен сметководител или Друштво за вршење сметководствени работи. За вршење на сметководствените работи за свои потреби обврзникот за водење сметководство може да вработи сметководител и /или овластен сметководител или со договор за вршење сметководствени работи да ангажира трговец поединец сметководител, трговец поединец овластен сметководител или друштво за вршење на сметководствени работи.

ПРЕДЛОЗИ:

1.СО ЦЕЛ ЗАДРЖУВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОСТА И СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕЛОЈАЛНА КОНКУРЕНЦИЈА, НЕОПХОДНО Е ОВИЕ ЛИЦА БЕЗ УВЕРЕНИЕ ЗА С ИЛИ ОС, ДА БИДАТ ПОД НАДЗОР НА ВЕЌЕ ВРАБОТЕН С ИЛИ ОС ВО ОБВРЗНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВО, ИЛИ СО ДОГОВОР АНГАЖИРАН ТП/ТП-ОС/ДРУШТВО. ДОКОЛКУ НЕ СЕ ДЕФИНИРА ВАКА, ШИРОКО Е ПОЛЕТО ЗА МАНИПУЛАЦИЈА И ШИРЕЊЕ НА НЕЛОЈАЛНА КОНКУРЕНЦИЈА. БЕЗ НАДЗОР ОД СМЕТКОВОДИТЕЛ ИЛИ ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ НЕ БИ БИЛЕ КВАЛИФИКУВАНИ ПРОФЕСИОНАЛНО ДА ГИ РАБОТАТ СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ РАБОТИ, И ПОВТОРНО БИ СЕ ЈАВИЛО ПРОБЛЕМ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ И/ИЛИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ БИДЕЈЌИ НИКОЈ С/ОС НЕ БИ РИЗИКУВАЛ ДА ПОТПИШЕ НЕШТО ШТО НЕ ГО СРАБОТИЛ И/ИЛИ КОНТРОЛИРАЛ ТЕКОВНО. СЕ НАДЕВАМЕ ДЕКА НЕ Е ИНТЕНЦИЈАТА НА ЗАКОНОДАВЕЦОТ ЦЕЛАТА ОДГОВОРНОСТ ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗГОТВУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ДА ЈА ОСТАВИ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ КАКО ШТО Е ДЕФИНИРАНО ВО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА.

(3) Лицето од ставот 1) на овој член не е член на Институтот е должно да поднесе барање за упис во Регистарот на лица кои вршат сметководствени работи без право за потпишување на годишни сметки и/или финансиски извештаи.

(4) Формата и содржината на барањето од став (3) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

Член 29

(1) Трговецот поединец-сметководител, трговецот поединец-овластен сметководител и друштвото за вршење сметководствени работи може да врши сметководствени работи по добивање на лиценца за работа од Институтот и запишување во соодветниот регистар.

(2) За добивање лиценца за работа субјектите од став (1) на овој член до Институтот поднесуваат барање на пропишан образец. Кон барањето задолжително се приложуваат следните документи:

- 1) решение за упис во Трговскиот регистар кај Централниот регистар на Република Македонија,
- 2) список на лица вработени како сметководители и овластени сметководители и со регистарски број под кој се запишани во соодветниот регистар кај Институтот,
- 3) потврда од Централен регистар на Република Македонија дека не е евидентиран во Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење на одделна дејност,
- 4) потврда од Централниот регистар на Република Македонија дека не е евидентиран во Регистарот на споредни казни за сторени кривични дела на правни лица кај Централниот регистар на Република Македонија,
- 5) доказ за годишно осигурување од штета при вршење на професионална дејност (сметководствени работи), и тоа:
 - за трговец поединец-сметководител на износ од минимум 2.000 евра во денарска противвредност по штетен настан,
 - за трговец поединец-овластен сметководител на износ од минимум 5.000 евра во денарска противвредност по штетен настан и
 - за друштво за вршење сметководствени работи на износ од минимум 20.000 евра во денарска противвредност по штетен настан и
- 6) доказ за уплатен надоместок за издавање лиценца за работа.

(3) Овластеното службено лице од Институтот кое ја води постапката за издавање на лиценца за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за

вршење на сметководствени работи е должно документите од ставот (2) точки 1), 3) и 4) на овој член по службена должност да ги побара од Централниот регистар на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

(4) Овластеното службено лице од Централниот регистар на Република Македонија од кого се побарани документите е должно истите да ги достави до Институтот во рок од 7 дена од денот на приемот на барањето од ставот (3) на овој член.

(5) Документите од став (2) на овој член се доставуваат во оригинал или во копија заверена на нотар.

(6) Институтот е должен да издаде лиценца за работа во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.

(7) Институтот со решение го одбива барањето за издавање лиценца за работа доколку барањето е некомплетно или не се исполнети условите од став (2) на овој член. Решението со кое се одбива барањето мора да биде образложено.

(8) Против решението од став (7) на овој член трговецот поединец-сметководител, трговецот поединец-овластен сметководител и друштвото за вршење сметководствени работи може да поведат управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

(9) Формата и содржината на лиценцата за работа од став (1) на овој член и на барањето од став (2) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

ПРЕДЛОЗИ:

1. ТП ДА СЕ ОСИГУРА ОД ШТЕТА ПОД ИСТИ УСЛОВИ КАКО ДОО НА ИЗНОС ОД МИНИМУМ 20.000 ЕВРА ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ПО ШТЕТЕН НАСТАН.

Член 30

(1) Упис во регистарот на трговци поединци-сметководители, регистарот на трговци поединци-овластени сметководители и регистарот на друштва за вршење сметководствени работи врши Институтот врз основа на барање на пропишан образец.

(2) Институтот е должен да го изврши уписот во соодветниот регистар од став (1) на овој член во рок од 5 дена од денот на поднесување на барањето.

(3) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член ја пропишува министерот за финансии.

Член 31

Трговецот поединец-сметководител, трговецот поединец-овластен сметководител и друштвото за вршење сметководствени работи се должни најдоцна до 31 јануари во тековната година да му достават на Институтот список на лица вработени како сметководители и овластени сметководители со регистарски број под кој се запишани во соодветниот регистар кај Институтот и доказ за годишно осигурување од штета при вршење на професионална дејност во износ утврден во член 29 став (2) точка 5) од овој закон.

Член 32

(1) Лиценцата за работа на трговецот поединец-сметководител, односно на трговецот поединец-овластен сметководител се одзема:

- 1) на сопствено барање,
- 2) лиценцата е издадена врз основа на неточни податоци,
- 3) повеќе не се исполнети условите врз основа на кои е издадена лиценцата,
- 4) е поведена стечајна постапка,
- 5) ако е изречена прекршочна санкција забрана за вршење дејност од областа на финансии, платниот промет и стопанството и
- 6) сметководителот, односно овластениот сметководител се избрише од соодветниот регистар согласно член 37 на овој закон.

(2) Лиценцата за работа на друштво за вршење на сметководствени работи се одзема:

- 1) на сопствено барање,
- 2) лиценцата е издадена врз основа на неточни податоци,
- 3) повеќе не се исполнети условите врз основа на кои е издадена лиценцата,
- 4) ако се спроведува постапка за ликвидација или стечајна постапка,
- 5) ако со правосилна судска одлука му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на дејност сметководствени и книговодствени работи,
- 6) ако со правосилна судска одлука му е изречена споредна казна одземање на лиценца за вршење на сметководствени работи,
- 7) ако со правосилна судска одлука му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на сметководствени и книговодствени работи и
- 8) ако со правосилна судска одлука му е изречена споредна казна престанок на правното лице.

(3) Во случаите од став (1) точка 1) и став (2) точка 1) на овој член лиценцата се одзема во рок од пет дена од денот на поднесувањето на барањето.

(4) Во случаите од став (1) точки 2) и 3) и став (2) точки 2) и 3) на овој член лиценцата се одзема веднаш по утврдување од страна на Институтот дека лиценцата била издадена врз основа на неточни податоци, односно престанал да постои некој од условите за издавање на лиценца.

(5) Во случаите од став (1) точка 4) и став 2) точка 4) на овој член, лиценцата се одзема со денот на отворање на стечајна постапка или ликвидациона постапка.

(6) Во случајот од став (1) точка 5) на овој член, лиценцата се одзема со денот на изрекување на прекршочната санкција. Лиценцата се одзема за периодот додека траат правните последици од забраната.

(7) Во случајот од став (1) точка 6) на овој член, лиценцата се одзема со денот на бришење од соодветниот регистар. Лиценцата се одзема за периодот за кој се губи правото на вршење на сметководствени работи согласно член 37 став (2) на овој закон.

(8) Во случајот од став (2) точка 5) на овој член, лиценцата се одзема со денот на правосилноста на одлуката. Лиценцата се одзема за периодот додека траат правните последици од судската одлука.

(9) Во случаите од став 2) точки 6), 7) и 8) на овој член, лиценцата се одзема со денот на правосилноста на судската одлука.

(10) Лиценцата со решение ја одзема Претседателот на Институтот. Решението треба да биде образложено.

(11) Против решението од став (10) на овој член може да поведат управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

(12) Тужбата не го спречува извршувањето на решението од став (10) на овој член.

Член 33

При вршењето на сметководствени работи сметководителот, односно овластениот сметководител, трговецот поединец-сметководител, трговецот поединец-овластен сметководител односно друштвото за вршење сметководствени работи е должен да постапува согласно **член 13** на овој закон.

Член 34

Сметководствени работи може да врши и странско физичко или правно лице од државите членки на Европската унија кое ги исполнува условите за вршење сметководствени работи во земјата во која е регистрирано.

Член 35

(1) Сметководителот, овластениот сметководител, трговецот поединец-сметководител, трговецот поединец-овластен сметководител односно друштвото за вршење сметководствени работи се независни и самостојни во вршењето на сметководствените работи.

(2) Сметководствени работи не може да врши:

1) сметководител односно овластен сметководител кој е со над 2% од акциите со право на глас односно влоговите кај обврзникот за водење сметководство,

2) трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител односно друштво за вршење сметководствени работи кој е акционер или вложувач со над 2% од акциите со право на глас односно влоговите кај обврзникот за водење сметководство.

ПРЕДЛОЗИ:

1. ЦЕЛОСНО БРИШЕЊЕ НА ЧЛЕН 35, БИДЕЈЌИ СПОРЕД ЕТИЧКИОТ КОДЕКС НА IFAC СМЕТКОВОДИТЕЛОТ И ОВЛАСТЕНИОТ СМЕТКОВОДИТЕЛ СЕ ДЕФИНИРАНИ КАКО СМЕТКОВОДИТЕЛИ ВО ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ И НЕ СЕ БАРА ДА БИДАТ НЕЗАВИСНИ ВО СВОЕТО РАБОТЕЊЕ.

V. РЕГИСТРИ

Член 36

(1) Институтот води Регистар на сметководители, Регистар на овластени сметководители, Регистар на неактивни сметководители, Регистар на неактивни овластени сметководители, Регистар на трговци поединци - сметководители, Регистар на трговци - поединци овластени сметководители, Регистар на друштва за вршење сметководствени работи, Регистар на лица кои вршат сметководствени работи, без право за потпишување на годишни сметки и/или финансиски извештаи и Регистар на лица кои спроведуваат обуки организирани од Институтот согласно Законот за општата управна постапка.

(2) Регистарот на сметководители, односно Регистарот на овластени сметководители, особено ги содржи следниве податоци:

- 1) име и презиме и регистарски број на сметководителот, односно овластениот сметководител,
- 2) ознака за право на потпишување на годишна сметка и/или финансиски извештаи,
- 3) датум на упис во регистарот,
- 4) назив, седиштето и контакт податоци на трговецот-поединец или правниот субјект каде е вработен сметководителот, односно овластениот сметководител и
- 5) изречени дисциплински мерки.

(3) Регистарот на неактивни сметководители и Регистарот на неактивни овластени сметководители особено ги содржи следниве податоци:

- 1) име и презиме и регистарски број на сметководителот, односно овластениот сметководител,
- 2) датум на упис на неактивност на сметководителот, односно овластениот сметководител датум на упис во регистарот,
- 3) временскиот период на неактивност,
- 4) датум на престанок на неактивноста на сметководителот, односно овластениот сметководител и
- 5) назив, седиштето и контакт податоци на трговецот-поединец или правниот субјект каде бил вработен сметководителот, односно овластениот сметководител.

(4) Регистарот на трговци поединци - сметководители, Регистарот на трговци поединци - овластени сметководители и Регистарот на друштва за вршење сметководствени работи, особено ги содржи следниве податоци:

- 1) назив, седиште, контакт податоци и регистарски број на трговецот поединец - сметководител, трговецот поединец - овластен сметководител и друштвото за вршење сметководствени работи,
- 2) датум на упис во регистарот и
- 3) изречени дисциплински мерки.

(5) Регистар на лица кои вршат сметководствени работи без право за потпишување на годишни сметки и/или финансиски извештаи, особено ги содржи следниве податоци:

- 1) име и презиме,
- 2) датум на упис во регистарот,
- 4) назив, седиштето и контакт податоци на обврзникот за водење сметководство каде е вработено лицето.

(6) Регистар на лица кои спроведуваат обуки организирани од Институтот, , особено ги содржи следниве податоци:

- 1) назив, седиштето и контакт податоци на лицето кое спроведува обуки и
- 2) број на издадено одобрение од Институтот и период на важност на одобрението.

~~(7)~~ ~~(5)~~ Сметководителот, овластениот сметководител, трговецот поединец - сметководител, трговецот поединец - овластен сметководител, друштвото за вршење сметководствени работи, лицата кои вршат сметководствени работи без право за потпишување на годишни сметки и/или финансиски извештаи и лицата кои спроведуваат обуки се должни да го известат Институтот за сите промени во врска со податоците содржани во регистарот во рок од 15 дена од денот на настанувањето на промената.

~~(8)~~ ~~(6)~~ Институтот податоците од регистрите од став (1) на овој член ги објавува на својата веб страница и истите континуирано ги ажурира.

ПРЕДЛОЗИ:

1.ОЧИГЛЕДНА ТЕХНИЧКА ГРЕШКА ВО НУМЕРАЦИЈАТА НА СТАВОВИТЕ ДАДЕНИ ВО ЧЛЕН 36.

Член 37

(1) Сметководителот, односно овластениот сметководител се брише од соодветниот регистар:

- 1) на сопствено барање,
- 2) доколку при уписот во регистарот дал невистинити податоци,
- 3) доколку не ја плати годишната членарина,
- 4) доколку му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија или должност од областа на финансии, платниот промет и стопанството,
- 5) доколку со правосилна судска пресуда му е изречена споредна казна забрана за вршење професија, дејност или должност за кривични дела против работните односи, кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството и кривични дела против службената должност,
- 6) доколку е осуден со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци за кривични дела **против работните односи, кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството и кривични дела против службената должност**, се додека траат правните последици од пресудата,

- 7) ако му е одземена деловната способност,
- 8) во случај на смрт на сметководителот, односно овластениот сметководител и
- 9) во случаите од член 24 став (1) точки 2) и 3) на овој закон.

(2) Со бришење од регистарот сметководителот, односно овластениот сметководител го губи правото за вршење на сметководствени работи, и тоа:

- 1) трајно во случаите од став (1) точки 1), 2), 4) , доколку забраната е над 5 години, 5) доколку правните последици се над 5 години, 6), доколку правните последици се над 5 години 7), 8) и 9) на овој член,
- 2) за период од три години во случајот од став (1) точка 3) на овој член,
- 3) за периодот додека трае забраната во случајот од став (1) точка 4) на овој член, доколку забраната е до 5 години и
- 4) за периодот додека траат правните последици на судската пресуда во случаите од став (1) точки 5) и 6) на овој член, доколку правните последици се до 5 години.

(3) За бришење од соодветниот регистар Претседателот на Институтот донесува решение, кое треба да биде образложено.

(4) Против решението од став (3) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

(5) Тужбата не го одложува извршувањето на решението од став (3) на овој член.

Член 38

(1) Трговецот поединец – сметководител, трговецот поединец - овластен сметководител и друштвото за вршење сметководствени работи се брише од соодветниот регистар со одземање на лиценцата за работа.

(2) Трговецот поединец – сметководител, односно трговецот поединец - овластен сметководител со бришење од соодветниот регистар го губи правото за вршење на сметководствени работи, и тоа:

1) трајно во случаите на одземање на лиценцата од член 32 став (1) точки 1), 2), 3) и 4) на овој закон,

2) за периодот додека трае забраната во случајот на одземање на лиценцата од член 32 став (1) точка 5) на овој закон и

3) за периодот од член 37 став (2) на овој член во случај на одземање на лиценцата согласно член 32 став (1) точка 6).

(3) Друштвото за вршење сметководствени работи со бришење од Регистарот го губи правото за вршење на сметководствени работи, и тоа:

1) трајно во случаите на одземање на лиценцата од член 32 став (2) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) на овој закон и

2) за периодот додека трае забраната во случајот од член 32 став (2) точка 5) на овој закон.

(4) За бришење од соодветниот регистар Претседателот на Институтот донесува решение, кое треба да биде образложено.

(5) Против решението од став (4) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

(6) Тужбата не го спречува извршувањето на решението од став (4) на овој член против кој е поднесена.

(7) За бришење на трговецот поединец – сметководител, трговецот поединец - овластен сметководител и друштвото за вршење сметководствени работи од соодветниот регистар Институтот по службена должност го известува Централниот регистар на Република Македонија.

VI. ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА

Член 39

(1) Дисциплинска постапка против сметководител, односно овластен сметководител води и дисциплински мерки изрекува дисциплинска комисија на Институтот, во согласност со овој закон .

(2) Дисциплинската комисија е составена од пет члена со мандат од две години.

(3) При изрекувањето на дисциплинските мерки се земаат предвид тежината на повредата, последиците од таа повреда, степенот на одговорност на сметководителот, односно овластениот сметководител, околностите под кои е сторена повредата, поранешното негово однесување, како и другите олеснителни и отежнителни околности.

(4) Во случај на поврат сторен во период од една до три години, се изрекува потешка дисциплинска мерка се додека не се стигне до дисциплинската мерка трајно бришење од соодветниот регистар на Институтот.

(5) Дисциплинска постапка против сметководител, односно овластен сметководител се поведува на барање на Управниот одбор или по поднесена пријава од член на Институтот, освен од членовите на дисциплинската комисија, државен орган, правниот субјект каде е вработен сметководителот односно овластениот сметководител, како и други физички и правни лица за кои сметководителот односно овластениот сметководител врши сметководствени работи.

(6) Дисциплинската комисија е должна по поднесено барање или пријава во рок од 15 дена од денот на поведувањето на постапката да донесе:

1) решение со кое се отфрла предлогот за поведување на дисциплинска постапка, доколку предлогот е недозволен, односно поднесен од неовластен подносител,

2) решение со кое сметководителот, односно овластениот сметководител се ослободува од одговорност дека сторил дисциплинска повреда и

3) решение со кое ~~не се отфрла~~ **сметководителот, односно овластениот сметководител** се огласува за виновен за сторена дисциплинска повреда и со кое му се изрекува соодветна дисциплинска мерка.

ОЧИГЛЕДНА ТЕХНИЧКА ГРЕШКА.

(7) Дисциплинската комисија за сторена дисциплинска повреда може да ги изрече следниве дисциплински мерки:

1) јавна опомена,

2) парична казна,

3) времено бришење од соодветниот регистар на Институтот и

4) трајно бришење од соодветниот регистар на Институтот.

(8) Дисциплинската комисија има право на паричен надоместок во висина до 20% од износот на ~~минималната просечната~~ **минималната просечната** плата утврдена со закон по одржана седница, ~~но годишно не повеќе од 20% од годишниот износ на минималната плата. останатите надоместоци ќе се регулираат со годишниот финансиски план на Институтот.~~

ИМАЈКИ ЈА ПРЕДВИД ОДГОВОРНОСТА И ТЕЖИНАТА НА ЗАДАЧАТА, И ОБВРСКИТЕ ПОРАДИ КОИ НЕИЗБЕЖНО ЌЕ НАСТАНЕ ОПОРТУНИТЕТЕН ТРОШОК – ЌЕ СЕ ЗАНЕМАРАТ ЛИЧНИТЕ ОБВРСКИ НА ИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНОВИ, ПРЕДЛАГАМЕ ИЗМЕНА НА ЧЛ.39 СТАВ 8, СО ШТО ЌЕ СЕ ПРИДОНЕСЕ ДА СЕ ПРИЈАВАТ КВАЛИТЕТНИ КАДРИ КОИ ПРОФЕСИОНАЛНО ЌЕ СИ ЈА ИЗВРШУВААТ РАБОТАТА ЗА КОЈА СЕ ИЗБРАНИ ЗА ДОБРОТО НА СИТЕ.

(9) Паричниот надоместок од став (8) на овој член се исплатува доколку се одржи работна седница на комисијата на која е донесено решение од став (6) на овој член.

Дисциплинската мерка јавна опомена ќе му се изрече на сметководител, односно овластен сметководител, ако:

- 1) не ги чува на соодветен и правилен начин трговските/деловните книги и останатата сметководствена документација утврдена со закон,
- 2) не присуствува на седниците на Собранието, Надзорниот одбор и Управниот одбор без претходна најава или писмено оправдание,
- 3) со своето однесување го нарушува угледот на сметководствената професија и
- 4) одбива или несовесно ги исполнува обврските определени со статутот и актите на Институтот.

Член 41

Дисциплинската мерка парична казна во висина на една просечна месечна нето плата исплатена по вработен во Република Македонија за месецот во кој е изречена дисциплинската мерка, ќе му се изрече на сметководителот односно овластениот сметководител кој ќе ја повтори повредата за која претходно му била изречена дисциплинска мерка јавна опомена.

Член 42

Дисциплинската мерка времено бришење од соодветниот регистар во траење од три години ќе му се изрече на сметководител, односно овластен сметководител, ако:

- 1) не ја почитува обврската за континуирано професионално усовршување во согласност со овој закон,
- 2) не го извести Институтот за сите промени во врска со податоците содржани во соодветниот регистарот во согласност со овој закон и
- 3) предизвика материјална штета на субјектот каде е вработен при вршењето на сметководствените работи.

Член 43

Дисциплинската мерка трајно бришење од соодветниот регистар ќе му се изрече на сметководител, односно овластен сметководител за:

- 1) повреда на пропис за водење сметководство со што сериозно се загрозува објективноста на трговските/деловните книги кои ги води односно на годишната сметка и/или финансиските извештаи,
- 2) вршење сметководствени работи за времетраењето на временото исклучување од членство или за време на статус неактивен сметководител односно овластен сметководител, или на друг начин избегнување на мерката времено одземање на правото за вршење сметководствени работи,
- 3) примање на подароци или друг вид корист или поставување на личниот финансиски интерес во судир со положбата и статусот на вршителот на сметководствени работи,
- 4) оддавање класифицирана информација со степен на тајност определена согласно закон,
- 5) одбивање да даде податоци на државни органи, правни лица и на граѓани, доколку давањето на податоците е пропишано со закон и
- 6) давање неточни податоци на државни органи, правни лица и на граѓани, доколку давањето на податоците е пропишано со закон.

Член 44

(1) Доколку во водење на дисциплинската постапка, Дисциплинската комисија стекне сознанија дека е извршено кривично дело за дејствијата за кои се води постапката, ќе ја прекине постапката и ќе поднесе пријава до надлежниот орган за постапување.

(2) Доколку во водење на дисциплинската постапка, дисциплинската комисија стекне сознанија за корупција на сметководител, односно овластен сметководител, ќе ја прекине постапката и ќе поднесе пријава до надлежниот орган за постапување.

Член 45

(1) Против одлуката на дисциплинската комисија со која се изрекува дисциплинска мерка, може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

Член 46

(1) Одлуката донесена во дисциплинска постапка ја извршува Претседателот на Институтот и истата се објавува на веб страната на Институтот и се запишува во соодветниот регистар на Институтот.

(2) Дисциплинската мерка од член 39 став ~~(7) (4)~~ точка 1) се брише од соодветниот регистар на Институтот по истекот на една година од нејзиниот упис.

(3) Дисциплинската мерка од член 39 став ~~(7) (4)~~ точка 2) се брише од соодветниот регистар на Институтот по истекот на две години од нејзиниот упис.

(4) Дисциплинската мерка од член 39 став ~~(7) (4)~~ точка 3) се брише од соодветниот регистар на Институтот по истекот на три години од нејзиниот упис.

НАПРАВЕНА Е ТЕХНИЧКА ГРЕШКА ВО НУМЕРИРАЊЕТО, ТРЕБА ДА СТОИ СТ. 7, А НЕ СТ. 4.

VII. КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА РАБОТЕЊЕТО

Член 47

(1) Институтот врши контрола на квалитет на работењето на трговецот поединец – сметководител, трговецот поединец - овластен сметководител и друштвото за вршење сметководствени работи (во натамошниот текст: субјекти на контрола) заради документирано оценување на нивното законско и правилно работење.

(2) Контролата од став (1) на овој член ја врши Комисија за контрола на квалитет составена од лица вработени во стручната служба на Институтот (во натамошниот текст: контролор) **и надворешно ангажирани лица**, кои ги исполнуваат следните услови:

СО ЦЕЛ СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПТИВНА СРЕДИНА, И ТРАНСПАРЕНТНО ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛАТА ОД СТРАНА НА КОМИСИЈАТА, ПОТРЕБНО Е ИСТАТА ДА БИДЕ СОСТАВЕНА ОД ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ВО ИНСТИТУТОТ И НАДВОРЕШНО АНГАЖИРАНИ ЛИЦА, ЗА ДА НЕМА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА МОЌ ВО КОМИСИЈАТА И ПРИТИСОК ВРЗ КОНТРОЛИРАНИТЕ С И ОС.

1) имаат звање овластен сметководител и се запишани во регистарот на овластени сметководители на Институтот и

2) имаат непрекинато најмалку пет години работно искуство во вршењето на сметководствени работи како овластени сметководители.

3) да поседува сертификат за завршена обука за контрола издаден од Институтот не постар од три години

СМЕТАМЕ ДЕКА ОНОЈ КОЈ ЌЕ БИДЕ ДЕЛ ОД ОВАА КОМИСИЈА, А СОГЛАСНО НАСОКИТЕ НА IFAC, ЛИЦАТА ТРЕБА ДА СЕ СООДВЕТНО ОБУЧЕНИ ЗА РАБОТАТА КОЈА ЌЕ ЈА ВРШАТ, И ЗА ТАА ЦЕЛ Е ДОДАДЕНА Т.3 ВО ЧЛ.47 СТАВ 2, СО ВОВЕДУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАВРШЕНА ОБУКА ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ.

(3) За контролор кај субјект на контрола Институтот не може да определи овластен сметководител кој најмалку три години пред почетокот на контролата бил сопственик или вработен кај субјектот на контрола.

(4) Пред почетокот на контролата контролорот мора да даде писмена изјава дека во однос на субјектот на контрола е независен во смисла на член 35 на овој закон.

(5) Членовите на Комисијата за контрола на квалитет имаат право на месечен паричен надоместок во висина до **минималната просечна** плата утврдена со закон, **останатите надоместоци ќе се регулираат со годишниот финансиски план на Институтот.**

ПРЕДЛОЗИ:

1.ИМАЈЌИ ЈА ПРЕДВИД ОДГОВОРНОСТА И ТЕЖИНАТА НА ЗАДАЧАТА, И ОБВРСКИТЕ ПОРАДИ КОИ НЕИЗБЕЖНО ЌЕ НАСТАНЕ ОПОРТУНИТЕТЕН ТРОШОК – ЌЕ СЕ ЗАНЕМАРАТ ЛИЧНИТЕ ОБВРСКИ НА ИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНОВИ, ПРЕДЛАГАМЕ ИЗМЕНА СО ШТО ЌЕ СЕ ПРИДОНЕСЕ ДА СЕ ПРИЈАВАТ КВАЛИТЕТНИ КАДРИ КОИ ПРОФЕСИОНАЛНО ЌЕ СИ ЈА ИЗВРШУВААТ РАБОТАТА ЗА КОЈА СЕ ИЗБРАНИ ЗА ДОБРОТО НА СИТЕ. ИСТО ТАКА, ОД ПРИЧИНА ШТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЈАВАТ И ДРУГИ ТРОШОЦИ (ПАТНИ И СЛ.), ИСТИТЕ ЌЕ СЕ РЕГУЛИРААТ СО ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ИНСТИТУТОТ.

Член 48

(1) Контролата на квалитет на работењето опфаќа проверка и проценка на:

1)усогласеноста на вршењето на сметководствените работи во однос на правилата за водење сметководство,

2) исполнувањето на барањата на Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC, актите на Институтот и овој закон,

3)исполнувањето на барањата за независност во однос на обврзникот за водење сметководство,

4)квантитетот и квалитетот на ангажирани човечки ресурси,

5)исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на сметководствени работи,

6) исполнување на условите за упис во соодветниот регистар на Институтот и

7) адекватноста на политиките и процедурите на внатрешниот систем за следење и контрола на квалитетот на работењето.

(2) Контролата на квалитет се врши преку:

1) вонтеренска контрола и

2) теренска контрола.

(3) Вонтеренската контрола се спроведува како редовна контрола кај сите субјекти на контрола задолжително еднаш годишно преку собирање, обработка и анализа на годишниот прашалник за контрола што Институтот го доставува електронски до субјектите на контрола најдоцна до 20 декември. Субјектите на контрола се должни годишниот прашалник за контрола пополнет да го достават електронски до Институтот најдоцна до 31 март тековната за претходната година.

(4) По потреба, кај сите или дел од субјектите на контрола може да се спроведе и дополнителна вонтеренска контрола.

(5) Во случај со вонтеренската контрола да се утврдат сериозни неправилности или незаконитости, Комисијата за контрола на квалитет може да изврши теренска контрола и/или да изрече контролни мерки од член 49 на овој закон.

(6) Теренска контрола кај сите субјекти на контрола се спроведува најмалку еднаш во 6 години.

(7) По исклучок на став (6) на овој член, периодот помеѓу две директни контроли може да биде и пократок доколку со претходната директна контрола квалитет на работењето е оценет како незадоволителен или кога директната теренска контрола се спроведува на барање на клиентот на субјектот на контрола или друга заинтересирана страна.

(8) Теренска контрола се спроведува според годишна програма на Институтот која особено го содржи бројот на субјекти на контрола што ќе бидат опфатени со контролата и временски распоред на планираните теренски контроли. Програмата се однесува за период од една година, кој е различен од календарската година.

9) Теренската контрола се спроведува во опфат кој овозможува проверка и проценка на законското и правилното работење. Утврдување на опфатот на теренската контрола се врши врз основа на бројот и структурата на вработени, видот на клиентите, промени во финансиската состојба и финансиската успешност, природата, видот, опфатот и сложеноста на сметководствените работи што ги врши субјектот на контрола.

(10) Контролорот составува извештај за извршената теренска контрола во кој ги наведува утврдените неправилности и/или незаконитости, рокот за нивно отстранување и предлага контролни мерки.

(11) Извештајот од став (10) на овој член го одобрува Комисијата за контрола на квалитет и го доставува до Управниот одбор и до субјектот на контрола кој има право на приговор во рок од пет дена од денот на приемот на Извештајот. Управниот одбор одлучува по приговорот во рок од пет дена од денот на приемот.

(12) Субјектот на контрола е должен во рокот определен во извештајот од став (11) на овој член да ги отстрани утврдените неправилности и незаконитостите и до Институтот да поднесе извештај во кој ќе ги опише преземените мерки и ќе приложи документи и докази за отстранување на неправилностите и незаконитостите.

Член 49

(1) Контролните мерки може да бидат:

1) корективни мерки и

2) предлог за покренување на дисциплинска постапка или за поведување на прекршочна постапка до Управниот одбор.

(2) Корективните мерки од став (1) точка 1) на овој член особено опфаќаат:

1) наложување на работи и обврски кои придонесуваат воспоставување на законитост и усогласување на работењето со овој закон и правилата за сметководство,

2) донесување и примена на интерни политики и процедури со кои се уредува работењето на системот на внатрешни контроли,

3) донесување и примена на политика и процедура за следење на системот на внатрешни контроли

4) изработка на акциски план кој опфаќа препораки за подобрување на системот на внатрешни контроли и постапување по истиот

5) донесување и примена на интерни акти – политики и процедури за постапување со доверливи податоци

6) донесување и примена на политики и процедури за следење на постапувањето со доверливи податоци,

7) воспоставување, донесување и примена на политики и процедури со кои се обезбедува правилна примена на овој закон,

8) воспоставување, донесување и примена на политики и процедури со кои се обезбедува целосна примена на прописите за сметководство и

9) изработка на акциски план за целосна и правилна примена на прописите за сметководство и постапување по истиот.

(3) Врз основа на извештајот од спроведената контрола од член 48 став (11) на овој закон, Управниот одбор на Институтот ги презема следните мерки:

1) покренува дисциплинска постапка против сметководителот и/или овластениот сметководител или

2) поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

VIII. НАДЗОР

Член 50

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши Министерството за финансии.

Член 51

(1) Надзор над работењето на Институтот врши Министерството за финансии.

(2) Надзорот од став (1) на овој опфаќа контрола на законското и правилното работење на Институтот во согласност со овој закон.

(3) За вршење на надзор министерот за финансии формира комисија составена од претставници на Министерството за финансии, а по потреба и од надворешни членови.

(4) Претседателот на Институтот е должен на Комисијата да и овозможи неограничен пристап до просториите, средствата и сите информации и документи релевантни за надзорот и да обезбеди неопходни услови за непречена работа на Комисијата. Претседателот на Институтот е должен да биде присутен при вршењето на надзорот, а во случај на спреченост го заменува член на Управниот одбор од редот на овластените сметководители овластен од Претседателот на Институтот.

(5) За утврдените состојби од извршениот надзор се составува записник. Примерок од записникот се доставува до Институтот во рок од 45 дена од денот на извршениот надзор. Институтот има право на приговор по записникот во рок од 5 дена од приемот.

(6) Врз основа на констатираните неправилности и/или незаконитости од надзорот, министерот за финансии може да донесе решение со кое:

- 1) ќе им наложи на Управниот и Надзорниот одбор во утврден рок да ги отстранат утврдените неправилности и незаконитости и/или,
- 2) ќе отповика акт донесен спротивно на закон и/или
- 3) ќе го распушти Управниот одбор и/или Надзорниот одбор.

(7) Правото на приговор не го одложува извршувањето на решението од став (6) на овој член.

(8) Во решението со кое се распушта Управниот и/или Надзорниот одбор, министерот за финансии ќе определи рок за избор на нов Управен одбор, Надзорен одбор и/или Претседател на Институтот и ќе именува **најмногу три овластени сметководители кои ќе ги извршуваат** овластувањата на органите до изборот на новите органи на Институтот.

(9) Изборот од став (8) на овој член се врши согласно одредбите од член 5 на овој закон. Седницата на Собранието на која се избираат органите на Институтот ја свикува и води лице овластено од министерот за финансии.

(10) Ако при вршењето на надзорот се констатира постоење на повреда на законот, ќе бидат известени надлежните органи за водење на кривична или на прекршочна постапка.

IX. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

ПРЕДЛОГ:

1. ДА СЕ НАМАЛИ ВИСИНАТА НА ГЛОБИТЕ ВО ВИСИНА ОД 50% ОД ГЛОБИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ.

Член 52

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на сметководителот односно овластениот сметководител, ако:

1) составува и потпишува годишни сметки и/или финансиски извештаи спротивно на член 27 став (1) од овој закон

2) ја прекрши обврската за заштита на тајноста на податоците (член 33),

3) врши сметководствени работи спротивно на член 35 став (2) точка 1) од овој закон

~~4) не го известува Институтот во согласност со член 36 став (6) од овој закон и~~

~~4) не ги отстрани утврдените неправилности и незаконитости во согласност со член 48 став (12) од овој закон.~~

4) не го известува Институтот во согласност со член 36 став (7) од овој закон и

5) не ги отстрани утврдените неправилности и незаконитости во согласност со член 48 став (12) од овој закон.

Објаснение: Во членот 36 став(7) има пропишано обврска за Известување на Институтот ,а не во чл.36 ст (5).Наместо точки 4) и 4) веројатно треба да стои 4) и 5).Потврдете дали се работи за техничка грешка

Член 53

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на неактивниот сметководител односно овластениот сметководител, ако врши сметководствени работи спротивно на член 23 став (4) од овој закон.

Член 54

(1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на трговец - поединец сметководител, трговецот - поединец овластен сметководител и друштвото за вршење сметководствени работи ако:

- 1) не постапи во согласност со член 31 од овој закон,
- 2) не склучи договор согласно член 27 став (5) од овој закон ,
- 3)вршењето на сметководствени работи го отстапи на друг трговец поединец односно друштво за вршење сметководствени работи (член 27 став 6) од овој закон ,
- 4) ја прекрши обврската за заштита на тајноста на податоците (член 33),
- 5) врши сметководствени работи кај обврзник за водење сметководство во спротивност на член 35 став (2) точка 2) од овој закон,
- 6) не го извести Институтот во согласност со одредбата од член 36 став (6) од овој закон и
- 7) не ги отстрани утврдените неправилности и незаконитости во согласност со член 48 став (12) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за трговецот - поединец сметководител, односно трговецот - поединец овластен сметководител, односно друштвото за вршење сметководствени работи ќе му се изрече на одговорното лице во трговецот- поединец сметководител, односно трговецот - поединец овластен сметководител, односно друштвото за вршење сметководствени работи за прекршоците од ставот (1) на овој член.

Член 55

(1) Глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на Институтот, ако:

- 1) не ги преведува и ажурира МСФИ и МФСИ за МСС согласно член 6 став (1) точка 10) од овој закон,
- 2) одлучува, усвојува и донесува акти без да добие претходна согласност од Министерството за финансии согласно со член 7 став (2) од овој закон,
- 3) одлучува, избира и отповикува претседател на Институтот и членови на Надзорниот и на Управниот одбор без да добие позитивно мислење од министерот за финансии согласно член 7 став (3) од овој закон,
- 4) не ги објавува актите на Собранието на начин пропишан со член 7 став (5) од овој закон,
- 5) не ги чува и заштитува податоците согласно член 13 став (1) од овој закон,

6) износот на надоместоците го утврди спротивно на член 15 ставови (2), (3), (4), (5), (6) и (7) од овој закон,

7) не издаде уверение согласно член 17 став (5) и член 19 став (3) од овој закон,

8) не одлучи по барањето за одобрување на професионални квалификации стекнати во странство во рокот од член 20 став (7) од овој закон,

9) не изврши упис во регистарот согласно член 21 став (6), член 23 став (3) од овој закон,

10) не издаде лиценца согласно член 29 став (6) од овој закон,

11) не го изврши уписот во регистарот согласно член 30 став (2) од овој закон ,

12) не ги отстрани утврдените неправилности и/или незаконитости согласно со член 51 став (6) точка 1) од овој закон и

13) при вршење на надзор не постапува согласно член 51 став (4) од овој закон.

(2) За прекршоците од став (1) на овој член глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на Претседателот на Институтот.

Член 56

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице ако во рокот утврден во членовите 18 став (4), член 21 став (4) и член 29 став (3) од овој закон не ги побара потребните документи.

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службеното лице во Централниот регистар на Република Македонија ако во рокот утврден во членовите 18 став (5), член 21 став (5) и 29 став (4) од овој закон не ги достави бараните документи.

(3) Глоба во износ од ~~50 до 1050~~ до 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице ако:

Објаснување:Веројатно се мисли на глоба од 50 до 100 евра, а не од 50 до 10 евра.

1) не поднесе барање за упис во регистарот согласно член 28 став (3) од овој закон и

2) не го извести Институтот во согласност со член 36 став (6) од овој закон.

Член 57

(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на Претседателот на Институтот ако:

1) не свика седница на Собранието на Институтот во рокот од член 8 став (3) од овој закон,

2) до членовите на Собранието не ја достави поканата и материјалите по точките од дневниот ред во рокот од член 8 став (8) од овој закон,

3) не ја извести јавноста за одржување на седница на Собранието согласно член 8 став (9) од овој закон и

4) не ги објави одлуките на Управниот одбор согласно член 10 став (9) од овој закон.

Член 58

(1) Глоба во износ од 2000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на Управниот одбор на Институтот, ако:

- 1) не свикаат седница на Собранието на Институтот во рокот од член 8 став (4) од овој закон,
- 2) не свикаат седница на Собранието на Институтот согласно член 12 став (7) од овој закон и
- 3) не одлучи по барањето за одобрување на професионални квалификации стекнати во странство во рокот од член 20 став (7) од овој закон,

Член 59

(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на Надзорниот одбор на Институтот, ако:

- 1) не подготви и до министерот за финансии не поднесе годишен извештај согласно член 9 став (3) точка 7) од овој закон и
- 2) годишниот извештај не го поднесе до Собранието согласно член 9 став (3) точка 8) од овој закон.

Член 60

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на органите и комисиите на Институтот и на вработените во стручната служба на Институтот ако постапат спротивно на член 13 став (2) од овој закон.

Член 61

(1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице кое спроведува обуки ако не го извести Институтот во согласност со одредбата од член 36 став (6) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице кое спроведува обуки ако не го извести Институтот во согласност со одредбата од член 36 став (6) од овој закон.

Член 62

За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.

Член 63

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице, односно за трговец-поединец се врши согласно Законот за прекршоците.

Х. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 64

(1) Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија формиран согласно со одредбите од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија бр. бр. 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16, 190/16 и 193/17), продолжува со работа согласно одредбите на овој закон.

(2) Уверенијата за сметководител односно овластен сметководител издадени до денот на влегување во сила на овој закон и евидентирани во Регистарот на сметководители и Регистарот на овластени сметководители продолжуваат со важност.

(3) Регистрите воспоставени до денот на влегување во сила на овој закон продолжуваат со важност.

Член 65

Започнатите постапки за стекнување на статус на сметководител, односно овластен сметководител, започнатите постапки за добивање на лиценца за работа за трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи, започнатите дисциплински постапки до денот на влегување во сила на овој закон ќе завршат согласно Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на РМ“ бр. 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16, 190/16 и 193/17).

Член 66

Првиот испит за стекнување на уверение за сметководител односно овластен сметководител ќе се спроведе во рок од девет месеци од влегување во сила на овој закон.

Член 67

Регистарот на неактивни сметководители, Регистарот на неактивни овластени сметководители, Регистарот на лица кои спроведуваат обуки организирани од Институтот и Регистарот на лица кои вршат сметководствени работи, без право за потпишување на годишни сметки и/или финансиски извештаи“ ќе се воспостават во рок од 9 месеци од влегување во сила на овој закон.

Член 68

Одредбата од член 34 на овој закон ќе отпочне да се применува од денот на полноправно членство на Република Македонија во Европската Унија.

Член 69

(1) Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на на влегување во сила на овој закон.

(2) Подзаконските акти донесени согласно Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на РМ“ бр. 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16, 190/16 и 193/17), се применуваат до донесување на подзаконските акти од став (1) на овој член.

Член 70

Со денот на влегување во сила на овој закон престанува да важи Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на РМ“ бр. 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16, 190/16 и 193/17).

Член 71

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

ИЗГОТВИЛЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР

ЈОВАН ЗЛАТЕВСКИ

ОРХАН РАМАДАНИ

ТИХОМИР МУРЏЕВСКИ

ТОНИ ДИМИТРОВСКИ